



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања: 101-13-002-32, за огласи 101-13-002-31.

Среда, 3 јуни 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. XX

Цена на овој број е 150.— дина. — Цена на плата за 1964 година изнесува 2.500.— дина., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичкија бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-641; Служба за претплата 61-732 и Продавна служба 51-671.

312.

Врз основа на членот 82 од Законот за измени и дополненија на Законот за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64) Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 29 V 1964 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за рударството.

Пречистениот текст на Основниот закон за рударството го опфаќа Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64) во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и неговите измени и дополненија.

АС бр. 119
29 мај 1964 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузната скупштина,
Јово Угрчиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА РУДАРСТВОТО

(пречистен текст)

Глава I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Рудното богатство во земјата и на нејзината површина се користи во општ интерес.

Член 2

(1) Под рудно богатство се подразбираат сите органски и неоргански минерали, без оглед дали се наоѓаат во цврста, растресена, пластична, течна или гасовита состојба или во природни растопини и без оглед дали се наоѓаат во своето првобитно лежиште, или во наноси, руднички копини, јаловишта или топилнички отпадоци (минерални суровини).

(2) Под минерални суровини се подразбира и каменот (карпите).

Член 3

(1) Одредбите на овој закон се однесуваат на истражувањето и експлоатацијата на минералните суровини, без оглед дали тие се наоѓаат во земјата или на нејзината површина, на морското дно или под него во крајбрежното море на Југославија.

(2) Одредбите на овој закон се однесуваат и на истражувањето и експлоатацијата на минералните суровини што се наоѓаат на морското дно или под него надвор од крајбрежното море на Југославија, ако врз основа на меѓународното право таквото истражување и експлоатација се регулираат со југословенски прописи.

Член 4

(1) Со истражување или експлоатација на минерални суровини можат да се занимаваат стопанските организации и установи, што се определени со овој закон и што ги исполнуваат пропишаните услови (организации).

(2) Со правото да вршат истражување или експлоатација на определени минерални суровини на определен простор и организациите се здобиваат врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Член 5

Врз издадената минерална суровина при истражувањето или експлоатацијата, како врз општествена сопственост, организацијата се здобива со право на користење без надоместок.

Член 6

(1) Граѓаните, граѓанските правни лица, општествените организации и други здруженија на граѓани не можат да се занимаваат со истражување ниту со експлоатација на минерални суровини.

(2) По исклучок, граѓаните, граѓанските правни лица, општествените организации и други здруженија на граѓани можат под определени услови да се занимаваат само со истражување или експлоатација на определени видови минерални суровини за градежни или занаетчиски цели или за сопствени потреби, во кој случај врз извадената минерална суровина се здобиваат со право на сопственост без надоместок.

(3) Одделни граѓани и задруги на исплакувачи можат да се занимаваат и со исплакување на благороден метал од речни наноси.

(4) Поблиски прописи за исплакување на благородни метали според претходниот став ќе донесе сојузниот секретар за индустрија.

Член 7

(1) Овој закон се применува на истражувањето и експлоатацијата на следните минерални суровини:

1) на сите видови фосилен јаглен, освен тресетот;

2) на битуменските материи во цврста, течна и гасовита (плиновита) состојба, на сите видови битуменски (маслени) карпи, како и на другите видови гасови (плинови), што се наоѓаат во земјата;

3) на радиоактивните минерални суровини;

4) на минералните суровини од кои можат да се произведуваат метали и нивни употребливи соединенија;

5) на неметалните минерални суровини, и тоа: графитот, сулфурот, магнезитот, флуоритот, баритот, азбестот, лискуноот, фосфорот, гипсот (садрата), калцитот, кредата, стипсата, бентонитот, кременот (кварцитот) и кременовиот (кварциот) песок, каолинот, керамичките и огноотпорните глини, цементните лапорци (глини), мермерот, фелдспатот, талкот, диатомејската земја, пуцоланската земја, дис-тенот, леуцитот, скапоцените и полускапоцените камења;

6) на натриумовата, калиумовата, магнезиумовата сол и на сите видови други соли и солни води.

(2) Истражувањето и експлоатацијата на другите минерални сировини се регулираат со прописите на републиката.

Член 8

Во постапката за издавање на одобрение за истражување или експлоатација на минерални сировини надлежните органи и заинтересираните организации соработуваат со установите за геолошка служба.

Член 9

Стопанските и други организации се должни истражувањето односно експлоатацијата на минерални сировини да ја вршат на рационален начин, со примена на современи методи на рударската наука и техника и на геолошката наука.

Член 10

Со цел за трајна експлоатација и зголемување на производството на минерални сировини, стопанските организации се должни истовремено со експлоатацијата да вршат истражување заради обновување на резервите на минерални сировини.

Член 11

(1) Организациите што истражуваат односно експлоатираат минерални сировини се должни при вршењето на овие работи да се гридржуваат за прописите за заштитата при работата, да применуваат други вообичаени правила за заштитата на животот и здравјето на работниците во рудниците и да обезбедат лични заштитни средства во смисла на одредбите од Законот за работните односи и прописите донесени врз основа на него.

(2) Организациите од претходниот став се должни да донесат посебни правилници за мерките за заштита при работата според специфичните прилики и опасностите при рударските работи и да организираат специјална служба за заштита при работата.

Член 12

Истражување и експлоатација на минерални сировини не може да се врши ако со тоа би се довеле во опасност животот и здравјето на луѓето.

Член 13

На просторите што ги опфаќаат објекти кои се во општа и јавна употреба и на подрачјата што се прогласени за заштитени може да се врши истражување и експлоатација на минерални сировини само ако е тоа во општ интерес, а врз основа на посебно одобрение од надлежниот орган.

Член 14

Рударските работи при истражувањето и експлоатацијата на минерални сировини можат да ги раководат само лица што во поглед на стручната спрема, праксата и стручниот испит ги исполнуваат пропишаните услови.

Член 15

(1) Надзор над примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него, освен над примената на одредбите во поглед на заштитата при работата, вршат органите на рударската инспекција.

(2) Надзор над примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него во поглед на заштитата при работата вршат органите на инспекцијата на трудот.

(3) Органите на рударската инспекција во вршењето на надзорот од ставот 1 на овој член утврдуваат како се спроведуваат пропишаните технички мерки за рударските работи.

(4) Со прописите за мерките за заштита при работата односно за техничките мерки за рударските работи ќе се определат одредбите од тие прописи над чија примена вршат надзор органите на рударската инспекција односно на инспекцијата на трудот.

Член 16

(1) Во вршењето на надзор органите на рударската инспекција и органите на инспекцијата на трудот соработуваат и меѓусебно се известуваат. Ако при вршењето на надзор органот на една инспекција утврди повреди на прописите чија примена снаѓа под надзор на органот на другата инспекција, тој е должен да го извести за тоа надлежниот орган на таа инспекција.

(2) Сојузниот секретар за индустрија и сојузниот секретар за труд ќе го пропишат начинот на соработка и меѓусебно известување на органите на рударската инспекција и органите на инспекцијата на трудот.

Член 17

(1) Надоместокот на штета што организациите ќе му ја сторат на друг со вршењето на рударските работи ќе се расправи според правните правила на имотното право.

(2) Надоместокот на штетата што нужно настапува за време или по престанок на рударските работи на поголема површина земјиште или им се навесува на поголем број лица поради спаднување на земјиште, јамски пожари, поплави предизвикани со јамски работи, или поради други настани предизвикани со рударските работи, ќе се регулира со посебен сојузен закон.

Член 18

На постапката по управните работи од овој закон се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Глава II

ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Одобрение за истражување

Член 19

(1) Под истражување на минерални сировини се подразбираат рударските работи (изработка на раскопи, истражувачки ровови, поткопи, нископи, окна, дупнатини и др.) и истражувањата на кои им е целта да се утврди постоењето на лежиште на минерални сировини, нивната количина и квалитет, положбата и формата на нивното лежиште и условите за експлоатација.

(2) Не се сметаат како истражување на минерални сировини во смисла на овој закон: рударско-геолошкото прегледување на теренот, геолошките снимања, ситните раскопи, плитките рачни дупчења и геофизичките истражувања, што се вршат заради пронаоѓање на минерали, геолошко картирање, испитување на почвата, истражувањето за научни цели и слично.

Член 20

(1) Минерални сировини можат да истражуваат установите за рударско-геолошки истражувања и стопанските организации на кои истражувањето односно експлоатацијата на минерални сировини им е предмет на работењето.

(2) Минерални сировини можат да истражуваат и стопански организации на кои истражувањето односно експлоатацијата не им е основна дејност, ако тие сировини ги користат во вршењето на стојата стланска дејност.

(3) Стопанските организации на кои истражувањето односно експлоатацијата не им е основна дејност, ако истражуваат минерални сировини, мораат да имаат посебно организирана стручна служба за истражување на минерални сировини.

Член 21

(1) Одобрението за истражување на минерални сировини го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

(2) Ако истражувањето на минерални сировини се простира на територијата на две или повеќе

републики, одобрението за истражување го издава Сојузниот секретаријат за индустрија.

(3) Органите од претходните ставови се должни за секое издадено одобрение да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 22

(1) Одобрението за истражување се издава по барање на стопанската организација или установа од членот 20 на овој закон (организација за истражување).

(2) Во барањето за издавање одобрение мораат да се назначат: минералните сировини што се предмет на истражувањето, начинот на кој ќе се истражуваат, податоците за расположивите стручни кадри, за опремата за истражување на огределени минерални сировини и за финансиските средства, рокот во кој ќе се отпочне со истражувањето и приближното време на траењето на истражувачките работи.

(3) Кон барањето мора да се приложи:

1) ситуациона карта со виртани граници на истражниот простор во таква сразмера што врз основа на неа да можат на теренот да се определат границите на тој простор, со опис на положбата на истражниот простор и со назначување на подрачјето на која општествено-политичка заедница се наоѓа тој простор;

2) геолошка документација за можноста за постоење на лежиште на минерални сировини на просторот за истражување.

Член 23

(1) Ако барање за издавање одобрение за истражување на ист вид минерални сировини и на ист простор за истражување поднесле двајца или повеќе баратели, органот на управата надлежен за работите на рударството ќе му издаде одобрение на оној барател што, со оглед на расположивите кадри, опрема и финансиски средства, обезбедува најуспешно истражување.

(2) Ако, со цел за обновување и одржување на резервите на минерални сировини, барање за издавање одобрение за истражување поднесло рударско претпријатие за да истражува минерални сировини на просторите за истражување што се граничат со неговото експлоатационо поле, органот на управата надлежен за работите на рударството ќе му издаде одобрение на ова претпријатие, без оглед на одредбата на претходниот став.

Член 24

Со одобрението за истражување се определуваат:

1) минералните сировини што се предмет на истражувањето;

2) просторот на кој ќе се истражуваат, со точно определените граници (истражен простор);

3) најмалата количина и видот на работите кои организацијата за истражување е должна да ги изврши;

4) рокот во кој мора да се отпочне со истражните работи и времето на важењето на одобрението.

Член 25

(1) За ист истражен простор можат да се издадат две или повеќе одобренија за истражување ако се однесуваат на различни видови минерални сировини и ако постои можност за несмеќавано истражување од страна на две или повеќе организации на истиот истражен простор.

(2) Организациите за истражување што изведуваат истражни работи на ист истражен простор, ги усогласуваат своите работи со меѓусебна спогодба.

(3) Ако не дојде до спогодба, организацијата што подоцна добила одобрение за истражување е должна своите работи да ги изведува на начин со кој не ги смеќава работите на организацијата за истражување што порано добила одобрение.

Член 26

(1) Ако барањето за истражување на минерални сировини на просторот за кој порано е дадено одобрение за истражување на други минерални сировини, се однесува на минералните сировини чие истражување е од поголем општ интерес од истражувањето на минералните сировини за кое е дадено одобрение, органот на управата надлежен за работите на рударството може со актот со кој се дава одобрение за истражување на минералните сировини што се од поголем општ интерес, да определи организацијата што порано добила одобрение да ги запре понатамошните работи на тој истражен простор.

(2) Во случајот од претходниот став организацијата што подоцна добила одобрение за истражување е должна на организацијата што морала да ги запре работите да ѝ ги надомести средствата што целесобразно ги вложила во истражни работи.

(3) Ако организациите од претходниот став не се спогодат за надоместокот, организацијата што морала да ги запре работите може против другата стопанска организација да му поднесе на надлежниот стопански суд тужба за исплата на надоместок.

Член 27

Одобрение за истражување може да се издаде и за истражување на минерални сировини на простор за кој е издадено одобрение за експлоатација, ако истражувањето се однесува на минерални сировини што организацијата за експлоатација не ги истражува односно не ги експлоатира и ако со истражните работи нема да се смеќаваат работите на експлоатацијата.

Член 28

Органот на управата надлежен за работите на рударството ќе го одбие барањето за издавање одобрение за истражување ако барателот на одобрението не ги исполнува условите од членот 20 на овој закон, или ако не располага со неопходно потребните стручни кадри и со опрема за истражување на определен вид минерална сировина, или не поднесе докази за обезбедувањето на потребните финансиски средства.

Член 29

(1) Органот на управата надлежен за работите на рударството ќе го одбие барањето за издавање одобрение за истражување ако на друга организација веќе ѝ е издадено одобрение за истражување односно за експлоатација на истиот простор и за истиот вид минерални сировини, или ако со истражните работи би се смеќавала или би се загрозувала експлоатацијата на минерални сировини на соседното експлоатационо поле.

(2) Барањето за издавање одобрение за истражување може да се одбие ако од приложената геолошка документација се заклучи дека не е оправдано да се истражува на предвидениот простор за истражување со оглед на геолошките услови.

2. Истражен простор

Член 30

(1) Истражниот простор е терен на кој се истражуваат минерални сировини.

(2) Истражниот простор има произволна форма со природни граници.

(3) Ако такви граници нема, истражниот простор се ограничува со прави линии во произволна форма поврзани според топографските знаци на ситуационата карта на теренот (член 22 став 3 точка 1).

Член 31

(1) Големината на истражниот простор се определува, по правило, според барањето на организацијата за истражување.

(2) Ако се бара определување на простор за истражување во големина која, според мислењето на органот на управата надлежен за работите на рударството, не ѝ одговара на можноста за истра-

жување од страна на организацијата за истражување, големината на просторот за истражување ќе ја определи тој орган.

Член 32

(1) На просторот на кој се наоѓаат градски населби, јавни сообраќајници, водоградби, водоводи, електрични водови од висок напон, подрачја на извори на минерални и термални води, културни споменици, природни реткости, воени објекти, гробишта и други објекти од општо значење определени во согласност со прописите на републиката, како и на подрачјето што е прогласено за заштитено (на пример, национални паркови, заштитни шуми и др.), не е дозволено истражување на минерални сировини.

(2) Кога се во прашање минерални сировини од подолем општ интерес, организацијата за истражување може да истражува и на просторите односно подрачјата од претходниот став, со претходна согласност од органот на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што, се однесуваат на тие објекти односно подрачја.

Член 33

(1) Не е дозволено истражување на минерални сировини ниту на просторот под згради што се наоѓаат надвор од градските населби и до 40 метра околу овие згради, како ниту на просторот што го опфаќаат дворови и градини надвор од градските населби, без согласност од сопственикот односно корисникот на зградата односно земјиштето.

(2) Ако се во прашање минерални сировини од општ интерес, органот на управата надлежен за работите на рударството може да дозволи истражување на минерални сировини и на просторот од претходниот став, ако е тоа неопходно потребно, без оглед дали сопственикот односно корисникот на зградата или земјиштето дал согласност за истражување.

Член 34

(1) Органот што го издал одобрението за истражување е должен да води евиденција за сите барани истражни простори и катастар на одобрените простори за истражување, согласно со прописите на републиката.

(2) Во катастарот на одобрените истражни простори се внесуваат податоците за минералните сировини што се предмет на истражувањето, податоците за организациите за истражување на кои им е издадено одобрение и резултатите од истражувањата.

(3) Во катастарот на одобрените истражни простори имаат право на увид сите заинтересирани организации.

3. Истражни работи

Член 35

Организацијата за истражување е должна да му го пријави почетокот на истражувачките работи на органот на рударската инспекција и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје ќе се вршат истражувањата, најдоцна на 15 дена пред почетокот на работите.

Член 36

Организацијата за истражување е должна при истражните работи да ги спроведува сите пропишани мерки за заштита при работата и мерките за безбедност на граѓаните и за зачувување на недвижните и движните предмети без оглед во чија сопственост се тие.

Член 37

(1) Организацијата за истражување е должна во текот на истражните работи да му поднесува на органот што го издал одобрението извештај за извршените истражни работи и за резултатите на истражувањето, во роковите што овој орган ќе ги определи.

(2) Извештаите треба да ги содржат и резултатите од технолошкото истражување, ако тоа се врши.

Член 38

(1) При истражувањето можат да се вадат минералните сировини само во количината што нужно ја бараат истражните работи и технолошките испитувања.

(2) Во извештаите за резултатите на истражувањата мораат да се искажат количините на извадената минерална сировина.

(3) Организацијата за истражување е должна да води евиденција за извадените количини минерални сировини и за тоа за кои цели е користена минералната сировина.

Член 39

(1) За располагањето со минералните сировини извадени при истражните работи организацијата за истражување го известува органот што го издал одобрението за истражување.

(2) Средствата остварени со продажба на минералните сировини извадени при истражните работи ќе се уплатат во корист на изворите од кои се финансираат истражувачките работи.

Член 40

По завршетокот или трајното запирање на истражните работи организацијата за истражување е должна за тоа да им поднесе извештај со сета документација за резултатите од истражувањето на органот што го издал одобрението за истражување.

Член 41

По завршетокот или трајното запирање на истражните работи организацијата за истражување е должна на местата на кои се изведуваат истражните работи да ги спроведе сите мерки на обезбедување со кои трајно ќе се исклучи можноста за настапување опасно за луѓето и животните.

Член 42

За заштитата и безбедноста на објектите што се поставени или изградени со цел за обезбедување според претходниот член, се грижи општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

4. Одземање на одобрение за истражување

Член 43

Органот што го издал одобрението за истражување може одобрението за истражување со решение да го одземе од организацијата за истражување:

1) ако и покрај наредбата на рударскиот инспектор не се спроведени пропишаните мерки за заштита при работата и потребните мерки за безбедност на граѓаните и за обезбедување на недвижните и движните предмети во општествена сопственост и во граѓанска сопственост;

2) ако со истражните работи се смеќаваат или се загрозуваат други рударски работи на истиот или на соседните простори;

3) ако истражните работи се изведуваат противно на методите на современата рударска наука и техника и со тоа се загрозува идната експлоатација на минерални сировини на тој или соседен истражен простор;

4) ако не се извршени овие количини истражни работи што како најмали се определени со одобрението за истражување, доколку не настапиле непредвидените тешкотии;

5) ако под видот на истражни работи се врши експлоатација на минерални сировини;

6) ако тоа го бараат интересите на народната одбрана.

Член 44

Органот што го издал одобрението за истражување може одобрението за истражување со решение да го одземе од организацијата за истражување ако таа не отпочне со истражните работи во рокот што ѝ е определен во одобрението за истражување, а постои барање на друга организација за

истражување на исти минерални сировини на истиот истражен простор.

Глава III

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Одобрение за експлоатација

Член 45

Под експлоатација на минерални сировини се подразбира вадењето од лежиштето, збогатувањето и облагородувањето на минералните сировини со цел за искористување.

Член 46

Со експлоатација на минерални сировини можат да се занимаваат рударските претпријатија, како и други стопански организации што тие сировини ги користат исклучиво во вршењето на својата основна дејност и што за експлоатација на минерални сировини ќе основат посебен рударски погон (рударски претпријатија).

Член 47

(1) Одобрението за експлоатација на минерални сировини го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

(2) Ако експлоатацијата на минерални сировини од претходниот став се простира на две или повеќе републики, одобрението за експлоатација го издава Сојузниот секретаријат за индустрија.

Член 48

(1) Одобрението за експлоатација се издава по барање на рударско претпријатие.

(2) Во барањето за издавање одобрение мораат да се назначат минералните сировини за кои се има намера да се експлоатираат и податоците за техничката и организационата готовност за рационално искористување на минералните сировини.

(3) Кон барањето мора да се приложи:

1) ситуациона карта со виртани граници на експлоатационото поле во таква сразмера што врз основа на неа да можат на теренот да се определат границите на тоа поле со јавните сообраќајници и другите, објекти што на тоа поле се наоѓаат во времето на барањето на одобрението и со назначување на општествено-политичката заедница на чие подрачје се наоѓа експлоатационото поле;

2) документација за извршените истражни работи и за лежиштето на минералните сировини, со податоците за утврдените количини и за квалитетот на минералните сировини;

3) образложение за корисноста на експлоатацијата на лежиштето на минералните сировини, со приказ на начинот на нивното вадење, облагородување, употреба и пласман.

(4) Органот што го издал одобрението за експлоатација може да пропише, кон барањето за добивање одобрение за експлоатација на одделни видови минерални сировини да се даваат и други податоци и да се приложат и други нацрти.

Член 49

Со одобрението за експлоатација на минерални сировини се определуваат:

1) видовите на минерални сировини што се предмет на експлоатацијата;

2) положбата и точните граници на експлоатационото поле;

3) рокот во кој мораат да се извршат подготовителните работи и да се започне со експлоатацијата.

Член 50

(1) Ако барања за добивање одобрение за експлоатација на минерални сировини на исто експлоатационо поле и за ист вид минерални сировини поднесле две или повеќе рударски претпријатија, органот на управата надлежен за работите на рударството ќе му издаде одобрение на она рударско претпријатие што обезбедува најрационална и најекономична експлоатација на минералните сировини.

(2) Ако, во случајот од претходниот став, барање за издавање одобрение поднесло и рударското претпријатие што претходно вршело истражување на ова експлоатационо поле со цел за обновување на резервите на минерални сировини што ги експлоатира, ова претпријатие има предимствено право за добивање одобрение за експлоатација, ако ги исполнува пропишаните услови.

Член 51

На барање од рударското претпријатие органот што го издал одобрението за експлоатација може издаденото одобрение за експлоатација на минерални сировини да го прошири и на други минерални сировини што се наоѓаат на експлоатационото поле.

Член 52

(1) Ако со одобрението за експлоатација не се опфатени сите видови минерални сировини од членот 7 став 1 на овај закон што се наоѓаат на експлоатационото поле, органот на управата надлежен за работите на рударството може да му издаде одобрение за експлоатација на неопфатените минерални сировини на друго рударско претпријатие.

(2) Пред да му издаде одобрение на друго рударско претпријатие, органот од претходниот став ќе побара образложено мислење од рударското претпријатие што ја врши експлоатацијата за можноста за експлоатација на неопфатените минерални сировини со оглед на постојните експлоатациони работи, и ќе го повика да поднесе, ако сака, барање за проширување на одобрението.

(3) Кога рударското претпријатие ќе поднесе барање за проширување на одобрението, органот од ставот 1 на овој член е должен на тоа претпријатие да му издаде одобрение, ако ги исполнува пропишаните услови.

Член 53

(1) На експлоатационото поле во кое веќе се врши подземна експлоатација, органот на управата надлежен за работите на рударството може да му издаде одобрение за експлоатација на површински минерални сировини (член 57) на друго рударско претпријатие само ако со оваа експлоатација не би се смеќавала или загрозувала работата на подземната експлоатација.

(2) Под условот од претходниот став органот на управата надлежен за работите на рударството може, покрај издаденото одобрение за експлоатација на површински минерални сировини, да му издаде одобрение за подземна експлоатација на минерални сировини на друго рударско претпријатие на исто експлоатационо поле.

Член 54

Одобрението за експлоатација му се доставува на рударското претпријатие што го поднесло барањето, на органот на рударската инспекција и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје се наоѓа експлоатационото поле.

Член 55

Органот што го издал одобрението за експлоатација со решение ќе го одземе одобрението за експлоатација од рударското претпријатие ако претпријатието не отпочне со експлоатацијата во рокот што е определен со решението за одобрување на експлоатацијата или со подоцнежното решение.

2. Експлоатационо поле

Член 56

(1) Експлоатацијата на минерални сировини се врши на определен простор (експлоатационо поле).

(2) Експлоатационото поле го сочинува просторот што е хоризонтално на површината на земјата ограничен со прави линии или со природни граници, а се простира неограничено во длабочината на земјата моѓу вертикалните рамнини положени низ тие линии односно природни граници.

Член 57

Експлоатацијата на минерални сировини од чакални, песочни и други наноси, топлински остатоци и напуштени јаловишта, како и експлоатацијата на зрнеста и барска железна руда (површински минерални сировини) се врши на експлоатационо поле што во длабочината достигнува до подлогата на која се наоѓаат овие минерални сировини (површинско експлоатационо поле).

Член 58

(1) Експлоатационо поле го опфаќа, по правило, целиот истражен простор на лежиштето на минералната сировина со појасот на уривање поради експлоатацијата.

(2) Ако лежиштето на минерална сировина опфаќа голем простор така што постојат услови за отворање повеќе рудници, органот на управата надлежен за работите на рударството може со одобрението за експлоатација да го ограничи експлоатационо поле само на еден дел од лежиштето на минералната сировина.

Член 59

(1) За подигање на градежни објекти на земјиштето во границите на експлоатационо поле мора, пред издавањето на одобрение за изградба на градежен објект, да се прибави мислење од рударското претпријатие за можноста за подигање градежен објект со оглед на рударските работи.

(2) Ако според образложеното мислење на рударското претпријатие може да настане оштетување на градежниот објект поради рударските работи, органот надлежен за издавање на одобрение за изградба на градежен објект ќе прибави за тоа и мислење од органот на рударската инспекција.

(3) Ако и според мислењето на органот на рударската инспекција постои можност за оштетување на градежниот објект, одобрение за изградба на градежниот објект нема да се издаде.

(4) Одобрение за изградба на градежен објект може по исклучок да се издаде и кога според мислењето на рударското претпријатие односно на органот на рударската инспекција постои можност за оштетување на градежниот објект, но само ако не постои опасност за животот и здравјето на граѓаните, ако инвеститорот писмено се откаже од правото на надоместок на штетата што би настала како последица на рударските работи и ако оваа негова изјава се забележи во земјишните книги.

(5) Одредбите од претходните ставови се применуваат и во поглед на градежните објекти за чие подигање не е потребно одобрение за изградба.

Член 60

(1) Ако општиот интерес бара, преку експлоатационо поле можат да се изградуваат јавни патништа, железнички пруги, канали и други сообраќајници, како и електрични водови од висок напон со определени сигурносни столбови.

(2) Пред изработката на инвестиционата програма за објектите од претходниот став инвеститорот е должен да прибави мислење од рударското претпријатие за најгодниот правец и положба на овие објекти на експлоатационо поле.

(3) Рударските претпријатија имаат право на надоместок на фактичната штета предизвикана со изградбата на објекти од ставот 1 на овој член.

3. Експлоатација на минерални сировини

Член 61

(1) Врз основа на одобрението за експлоатација и одобрените проекти, рударското претпријатие може да ги преземе сите рударски и други работи подземно или на површината на земјата што се однесуваат на отворање на рудници, на изградба на рударски објекти и на експлоатација на минерални сировини и може да врши понатамошни истражувања на минерални сировини на експлоатационо поле.

(2) При подигањето на градежни објекти и постројки на површината на земјата, рударското претпријатие е должно да се придржува за прописите што важат за овај вид изградба.

Член 62

(1) Рударските проекти од претходниот член содржат особено: технички опис на работите за отворање на лежиштата, за подготвување на експлоатацијата, за откопување и транспорт на минералните сировини, опис на проветрувањето на јамите и откопни методи, предмер, пресметка и претсметка на работите, цртежи и графיקони, како и нужни рударски планови и геолошки карти.

(2) Рударски проекти може да изработува рударско претпријатие. Рударски проекти може да изработува и друга работна организација ако располага со стручен кадар потребен за таа работа и ако е регистрирана за изработка на такви проекти.

(3) Со изработка на рударски проекти може да раководи лице што најмалку една година има вршено работи на технички раководител на погон за кој вид погон се изработуваат рударските проекти.

Член 63

(1) Одобрение да можат да се изведуваат работи според рударскиот проект, дава органот на управата надлежен за работите на рударството што го издал одобрението за експлоатација врз основа на кое се вршат тие рударски работи.

(2) Одобрението за локација за рударските објекти, постројки и уреди се издава согласно со прописите на републиката.

Член 64

(1) Рударското претпријатие е должно да му ги пријави рударските работи на надлежниот орган на рударската инспекција и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството, на чие подрачје ќе ја врши експлоатацијата, најдоцна на 15 дена пред почетокот на работите на секој погон.

(2) Претпријатијата за експлоатација на нафта и земни гасови се должни во рокот од претходниот став да го пријават почетокот на работите на секоја дупнатина.

Член 65

(1) Врз основа на одобрените проекти за отворање на лежиште и за експлоатација, рударското претпријатие е должно да изработи долгорочни програми на работите на отворање на лежиштето и на експлоатацијата. На крајот на секоја година рударското претпријатие е должно врз основа на долгорочната програма да состави годишен план на работите за наредната година.

(2) Годишниот план на работите на отворање и експлоатација ги опфаќа рударските работи со кои ќе се оствари планираното производство за таа година, мерките за заштита при работата што мораат да се преземат на предвидените работи и мерките за безбедност на луѓето и за заштита на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост.

(3) Нужни отстапувања од одобрените проекти во годишниот план во поглед на изведувањето на работите во јама и на површински коп, како и во поглед на изведувањето и поставувањето на јамските постројки и на постројките за обогорудување со кои не се отстапува битно од главниот проект и кои не повлекуваат зголемување на инвестиционите вложувања, можат да се вршат, но само со претходна согласност од надлежниот орган што го издал одобрението за експлоатација.

(4) Претпријатијата за истражување и експлоатација на нафта и земни гасови можат, поради геолошките услови и конфигурацијата на теренот, да ја менуваат локацијата на дупнатините предвидени со проектот и без согласност на органот што го издал одобрението за експлоатација, но се должни за тоа со писмено образложение да го известат тој орган.

(5) Под јамски постројки се подразбираат и рударските постројки и градби делумно во јама а делумно на површина.

Член 66 *

(1) Рударските претпријатија се должни во своите годишни планови, според рударско-геолошките услови, да предвидат истражни работи и работи на отворање лежишта заради обезбедување резерви на минерални сировини за експлоатација односно заради нивното обновување (преведување на резервите од пониска категорија во резерви во повисока категорија).

(2) Рударското претпријатие е должно да води книга за резервите на минерални сировини и во неа да ја внесува состојбата на резервите на минерални сировини на крајот на секоја година.

(3) Поблиски упатства за водење на книгата и евиденцијата за резервите на минерални сировини донесува сојузниот секретар за индустрија.

Член 67

(1) Рударското претпријатие е должно годишниот план на работите да му го достави на увид на органот што го издал одобрението за експлоатација, ако овој го бара тоа.

(2) Органот од претходниот став може да стави забелешки во поглед на предвидените со планот мерки за заштита при работата, на мерките за безбедност на граѓаните и за заштита на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост, на работите за обновување на резервите на минерални сировини, на примената на техничките прописи и во поглед на рационалноста на експлоатацијата.

(3) Забелешките на органот од ставот 1 на овој член ставени во смисла на претходниот став се задолжителни за рударското претпријатие.

(4) Ако органот од ставот 1 на овој член не стави забелешки во рок од 30 дена од денот на приемот на планот, ќе се смета дека нема забелешки.

Член 68

(1) Рударското претпријатие е должно рационално да го искористува лежиштето на минералните сировини.

(2) Рударското претпријатие рационално го искористува лежиштето на минералните сировини ако, применувајќи методи на современата рударска техника, вади и облагородува минерални сировини со што помалку загуби и ако, покрај основната сировина, вади и други, минерални сировини од членот 7 на овој закон што се наоѓаат во лежиштето а можат корисно да се употребат и ако е тоа економско оправдано.

(3) Органот што го издал одобрението за експлоатација може да пропише рударското претпријатие да биде должно определена јаловина со остатоците од минералната сировина да остава на определено место.

Член 69

(1) Експлоатација на минерални сировини не може да се врши на просторот што го опфаќаат објекти од членот 32 на овој закон, како ниту на подрачја што се прогласени за заштитени.

(2) Ако се во прашање минерални сировини од поголем општ интерес, републичкиот извршен совет или органот што тој ќе го овласти може да дозволи експлоатација и на просторите односно подрачјата од претходниот став, определувајќи ги истовремено мерките што мораат да се преземат со цел за заштита на овие објекти односно подрачја.

Член 70

(1) Републичкиот орган на управата надлежен за народно здравје, во спогодба со републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството и со републичката установа за геолошка служба, може да определи пошироки заштитни подрачја на лековити извори на минерални и термални води на кои подрачја можат да се вршат

рударски работи само со преземање на мерките со цел за заштита на лековитите извори.

(2) Органите од претходниот став ќе ги определат мерките што мораат да се преземат со цел за заштита на лековитите извори на минерални и термални води.

Член 71

(1) Рударското претпријатие може да користи површински води според прописите за водите.

(2) Обичните води што ќе се отворат со рударските работи, рударското претпријатие може да ги користи за своите потреби сè до нивната утока во постојаните површински води.

(3) Рударското претпријатие е должно отпадочните води, пред да ги пушти во површинските води, да ги чисти од штетните состојки според прописите за отпадочните води.

Член 72

Рударското претпријатие е должно на друго рударско претпријатие што врши експлоатација на минерални сировини на соседно експлоатационо поле, да му дозволи отворање или пробивање на отвори за проветрување или одводнување, ако сè тие работи не би го доведувале во опасност својот погон.

Член 73

(1) На своето експлоатационо поле рударското претпријатие е должно на друго рударско претпријатие што врши експлоатација на минерални сировини на соседно експлоатационо поле, да му дозволи изградба односно отворање или пробивање на патишта, индустриски коцосеци и други сообраќајници за превезување односно одвезување на минералните сировини, како и користење на постојните постројки за производство и пренос на електрична и друга енергија.

(2) Рударското претпријатие е должно да го дозволи извршувањето на работите од претходниот став само ако изведувањето на тие работи на друг начин би предизвикало несразмерно високи трошоци, односно е должно да дозволи користење на постројките само ако располага со слободен капацитет на тие постројки.

(3) Ако претпријатијата не се спогодат во поглед на изградбата на објекти односно користењето на капацитетот, одлуката за тоа ја донесува органот што го издал одобрението за експлоатација.

(4) Рударското претпријатие што ја врши изградбата односно ги користи објектите е должно на друго рударско претпријатие на чие експлоатационо поле ги изведува работите односно чии постројки ги користи да му плати надоместок.

Член 74

(1) Рударското претпријатие е должно во текот на изведувањето и по завршетокот на рударските работи да го приведе кон култура земјиштето што е оштетено со рударските работи, согласно со прописите на републиката.

(2) Исто така, рударското претпријатие е должно по запирањето или по завршетокот на работите и на површинските и на јамските погони да ги спроведе сите мерки на обезбедување предвидени во членот 41 на овој закон.

4. Запирање на експлоатационите работи

Член 75

(1) Ако работата во јамски погони и површински копови или во нивни делови или во погони за експлоатација на нафта мора привремено да се прекине поради непредвидени пречки (гровала на гасови или вода; проломи во врска со горски удар; јамски пожари; растројувања на главни патишта за проветрување, проаѓање, одводнување и превоз; лизгање на терен; ерупции и сл.), рударското претпријатие е должно за тие пречки да го известат надлежниот орган на рударската инспекција најдоцна во рок од 24 часа по запирање на работите.

(2) За привременото запирање на работите што е планирано однапред рударското претпријатие

е должно да го извести надлежниот орган на рударската инспекција на 15 дена пред запирањето на работата.

(3) Пред запирањето на работата според претходниот став што ќе трае подолго од 15 дена, мора да се изврши потребно премерување и мораат да се дополнат рударските планови, а посебно да се направи записник за причините на запирањето на работата со констатаци за опасностите што можат да се појават при повторното отворање на јамата или на нејзин дел.

(4) За време на привремениот прекин и на привременото запирање на работата главните јамски простори мораат да се одржуваат во таква состојба што по нив да може да се минува без опасност.

Член 76

(1) Ако од која и да е причина дојде до потполно и трајно запирање на експлоатацијата во одделни јамски погони или површински копови, рударското претпријатие е должно да го извести за тоа органот што го издал одобрението за експлоатација и органот на рударската инспекција најдоцна на 15 дена пред запирањето на работите.

(2) За запирање на работата во одделни погони или копови одлучува работничкиот совет на рударското претпријатие.

(3) Органот што го издал одобрението за експлоатација може во случај на запирање на работата да формира комисија која на самото место ќе ги испита причините за запирањето на работите и состојбата на резерви на минерални сировини и нивната исцрпеност.

(4) Ако рударското претпријатие престане со работата сите рударски планови и скици, мерачки книги и другата документација за состојбата на рударските работи во времето на престанокот на претпријатието му се предаваат на чување на органот што го издал одобрението за експлоатација.

(5) На секоја организација што е заинтересирана за обнова на работите на напуштено експлоатационо поле органот од претходниот став е должен да ѝ ги даде на увид материјалите од ст. 3 и 4 на овој член.

5. Катастар на експлоатационите полиња

Член 77

(1) Републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството е должен да води катастар на експлоатационите полиња.

(2) Во катастарот на експлоатационите полиња се внесуваат сите податоци од одобрението за експлоатација на минерални сировини на определено експлоатационо поле, податоците од дополнителните одобренија за истражување или експлоатација на тоа експлоатационо поле, евентуалното ограничување на експлоатацијата и податоците за помошните јамски градби надвор од експлоатационото поле.

(3) Експлоатационото поле се води во катастарот на експлоатационите полиња на име на рударското претпријатие.

Член 78

(1) Органот на управата надлежен за работите на рударството води, покрај катастарот на експлоатационите полиња, збирка на исправите и список на рударските претпријатија на кои им се дадени одобренија за експлоатација.

(2) Збирката на исправите ја сочинуваат преписите на одобренијата за експлоатација, со сите прилози и нацрти што барателот на одобрението ги поднесол кон своето барање за одобрение на експлоатацијата, како и дополнителните решенија донесени во врска со експлоатационото поле.

(3) Во катастарот на експлоатационите полиња, во збирката на исправите и во списокот на рударските претпријатија на кои им се дадени одобренија за експлоатација имаат право на увид сите заинтересирани организации.

Член 79

(1) Експлоатационото поле се води во катастарот на експлоатационите полиња до полното исцрпување на минералната сировина на подрачјето на тоа поле.

(2) Се смета дека е експлоатационото поле исцрпено за определна минерална сировина ако таквата сировина повеќе ја нема или ја има во таков состав и количина што нејзиното вадење да е станато неекономично.

(3) Експлоатационото поле ќе се води и понатаму во катастарот на експлоатационите полиња ако рударското претпријатие пред исцрпувањето на минералната сировина се откажало од експлоатацијата.

Глава IV

РУДАРСКИ МЕРЕЊА И РУДАРСКИ ПЛАНОВИ

Член 80

Со цел за правилно изведуваче на рударските работи и за рационална експлоатација на минералните сировини, како и со цел за заштита при работата и за спречување на материјални штети, рударските претпријатија се должни врз основа на мерења да изработуваат планови односно карти од кои може да се утврди состојбата на рударските работи, нивната меѓусебна положба и положбата на рударските работи во однос на старите рударски работи и на објектите и водите на површината.

Член 81

(1) Рударското претпријатие мора да има:

1) ситуационен нацрт на експлоатационото поле;

2) геолошка карта на експлоатационото поле и на неговата околина, како и карактеристични геолошки профили;

3) план на рудникот, со вртана површинска ситуација и подземни простори односно површински копови;

4) Планови на одделни јами односно на јамски површински копови;

5) откопни и етажни планови на сите јамски и површински рударски работи на одделни ревири;

6) планови на енергетската мрежа (на електричната мрежа, на компримиран воздух и др.), на водоводната мрежа, како и на јамските постројки, со главните технички податоци;

7) планови на проветрувањето на јамите.

(2) За рудниците со голем притек на вода и со сложена тектоника, органот на управата надлежен за работите на рударството може да пропише и водеше на хидролошки и тектонски планови.

(3) Плановите од ставот 1 точ. 4, 5, 6 и 7 на овој член мораат да се дополнуваат секој месец, според напредувањето на рударските работи.

(4) Ако јамските работи се изведуваат во близина на стари работи или напуштени делови на јами, или спрема нив или спрема геолошки раселини, дополнувањето на плановите се врши по потреба и во пократки рокови.

(5) Дополнувањето на плановите ќе се врши во пократки рокови и кога подземните работи се движат во подрачјето на јамски огнови и водени акумулации, како и на јавни објекти или заштитени подрачја (чл. 32 и 33).

Член 82

Претпријатијата за истражување и експлоатација на нафта и земни гасови мораат да имаат:

1) ситуационен нацрт на експлоатационото поле со назначување на сите истражни и експлоатациони дупнатини и на другите уреди;

2) геолошка карта на експлоатационото поле и на неговата околина, како и карактеристични геолошки профили;

3) карти за границите на рабната вода;

4) податоци и извештаи за дупчењето, електрокартонажните мерења, зацевувањето, перфорацијата, освојувањето и мерењето на динамичкиот и статичкиот притисок, за гасниот фактор и за сите

други физичко-хемиски анализи на колекторите и флуидите.

Член 83

Ситуациониот нацрт на експлоатационото поле и рударските мерења врз основа на кои се изработуваат рударските планови, мораат да бидат приклучени на две постојани точки на теренот.

Член 84

(1) За сите извршени мерења рударското претпријатие е должно да води заверени мерачки книги.

(2) Мерачките книги се заверуваат според групите за заверување на деловните книги.

Член 85

(1) Рударски мерења вршат и планови изработуваат односно ги дополнуваат нив само лица што за овие работи имаат стручни квалификации (рударски мерачи и геометри).

(2) Ако се укаже потреба од изработка на нови рударски планови, во новите рударски планови мораат да се пренесат сите детали од старите рударски планови, како што се стари јамски отвори, стари работи и раседи, височински коти и др.

Член 86

Корисниците и сопствениците на земјиштето се должни да му дозволат на рударското претпријатие обележување на точките на земјиштето при премерувањето и поставувањето на мѐрници на експлоатационото поле.

Член 87

(1) Копиите на плановите од членот 81 точ. 3 до 7 на овој закон рударското претпријатие е должно без одлагање да му ги доставува на надлежниот орган на рударската инспекција.

(2) Органот на рударската инспекција ќе му ги доставува на рударското претпријатие копиите на плановите од претходниот став во јануари и јуни секоја година, заради внесување во тие копии на измените и дополненијата извршени во плановите на рударското претпријатие.

(3) Ако рударското претпријатие не ги изврши измените и дополненијата според претходниот став во рок од еден месец од денот на нивниот прием, органот на рударската инспекција ќе определи мерач кој измените и дополненијата на плановите ќе ги изврши на трошок на рударското претпријатие.

Член 88

(1) Организациите за истражување се должни да имаат рударски планови и да ги вршат рударските мерења според обемот на извршените рударски работи.

(2) Во одобрението за истражување органот што го издал одобрението за истражување ќе определи кои рударски мерења организацијата за истражување мора да ги врши.

Член 89

Поблиски прописи за рударското мерење, за изработката на рударските планови и за нивните размери, како и за мерачките книги, ќе донесе сојузниот секретар за индустрија.

Глава V ЗАШТИТНИ МЕРКИ

Член 90

Со цел за заштита на животот и здравјето на работниците, рударското претпријатие е должно:

1) благовремено да ги спроведе сите групирани мерки за заштита при работата;

2) да донесе правилник за мерките за заштита при работата според специфичните прилики и опасности во своите погони;

3) да организира служба за заштита при работата;

4) да им обезбеди на работниците лични заштитни средства;

5) да обезбеди потребни парични средства за хигиенско-техничка заштита и за нејзиното постојано усовршување;

6) да организира служба за спасување, противпожарна служба и служба за прва помош;

7) да устрои книга за рударски надзор.

Член 91

(1) Врз основа на општите прописи за мерките за заштита при работата работничкиот совет на рударското претпријатие е должен да донесе правилник за мерките за заштита при работата, во кој, покрај редовните мерки според важечките прописи, ќе се определат специјалните мерки за заштита, со оглед на специфичните прилики и опасности во рудникот, како и организацијата и делокругот на службата за заштита при работата.

(2) Работничкиот совет е должен правилникот од претходниот став да му го достави на увид на надлежниот орган на инспекцијата на трудот најдоцна на 30 дена пред неговото донесување.

Член 92

(1) Задачата на службата за заштита при работата е:

1) непосредна контрола на спроведувањето на мерките за заштита при работата;

2) водење евиденција за несреќните случаи во претпријатијата, со назначување на причините поради кои тие настанале;

3) проучување на причините на несреќните случаи и професионалните заболувања и давање предлози за преземање мерки и воведување посигурни методи на работата заради сузбивање на тие причини;

4) водење сметка за здравствената состојба на работниците и давање предлози за подобрување на хигиенските услови при работата.

(2) За организирањето на службата за заштита при работата и за организирањето на контролата над нејзиното правилно функционирање е одговорен директорот на рударското претпријатие.

(3) За спроведувањето на заштитата при работата во претпријатието и за контролата на преземањето на мерките за заштита при работата е одговорен главниот технички раководител на претпријатието (техничкиот директор).

(4) Службата за заштита при работата мораат да ја вршат потребен број лица, според големината на рудникот, што за тоа имаат соодветна стручна спрема и што се физички способни за вршење на оваа служба.

(5) На лицата од претходниот став не смее, покрај таа служба, да им се определува вршење на други работи, ако со тоа би се попречувала таа служба.

Член 93

(1) Рударското претпријатие е должно според своите специфични прилики да организира служба за спасување, противпожарна служба и служба за прва помош и да ги снабде нив со потребна опрема.

(2) Службата за спасување и противпожарната служба се организираат од редовите на работниците што за тие служби се посебно обучени.

(3) Во поголемите рударски претпријатија и во рударските претпријатија со специфични зголемени опасности ќе се организираат професионални служби за спасување и противпожарни служби.

(4) Две или повеќе претпријатија од претходниот став можат, со одобрение од органот што го издал одобрението за експлоатација, да организираат заедничка професионална служба за спасување и противпожарна служба.

(5) Органот што го издал одобрението за експлоатација определува кои од таквите претпријатија мораат да имаат професионална служба за спасување и противпожарна служба.

(6) За организирање на службите од ст. 1 и 3 на овој член е одговорен директорот на претпријатието.

(7) За оспособувањето и функционирањето на службите од ставот 1 на овој член се грижи главниот технички раководител.

Член 94

(1) Работничкиот совет е должен најмалку секои три месеци да ја разгледа состојбата на службата за заштита при работата и на службите од претходниот член, како и да ги определи потребните мерки што мораат да се спроведат.

(2) Работничкиот совет може да формира комисија чија задача е испитување на состојбата на службата за заштита при работата и функционирање на службите од претходниот став.

Член 95

(1) За непосредно спроведување на мерките за заштита при работата се одговорни: управникот на погонот, раководителот, надзорникот, предрботникот, палителот на мини и копачот — секој во својот делокруг.

(2) Со правилникот на претпријатието за мерките за заштита при работата се определува делокругот и одговорноста на секое лице од претходниот став за спроведување на мерките за заштита при работата и на другите мерки за безбедност на граѓаните и за заштита на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост.

Член 96

(1) Секој работник што ќе се запосли во рударско претпријатие мора претходно да се запознае со работата што ќе ја врши, со мерките за заштита при работата и со опасностите што можат да настанат при работата.

(2) Новопримениот работник во претпријатието што не работел на рударски работи, мора постепено, а најмалку за време од 15 дена, да се воведува во работата под непосредно раководење и надзор на работникот што ќе го определи управникот на погонот.

(3) За спроведувањето на одредбите од претходните ставови е одговорен управникот на погонот.

Член 97

(1) Главниот технички раководител е должен веднаш по објавувањето на нови прописи за мерките за заштита при работата, на заеднички составок да ги запознае сите раководители во претпријатието со мерките за заштита при работата што се однесуваат за рударското претпријатие, и да го определи начинот на спроведувањето на тие мерки.

(2) Главниот технички раководител е должен повремено, а најмалку еднаш годишно, да организира проучување на прописите за мерките за заштита при работата за раководителите, надзорниците, предрботниците, палителите на мини и одговорните копачи, како и проверување на нивното познавање на тие прописи.

Член 98

(1) Рударското претпријатие е должно да води книга за рударски надзор, во која се внесуваат сите решенија на органот на рударската инспекција и на инспекцијата на трудот.

(2) Во книгата за рударски надзор се внесуваат и наредбите на директорот, на главниот технички раководител и на управникот на погонот, што се однесуваат на заштитата при работата.

(3) Книгата за рударски надзор се води за секој погон.

Член 99

При изведувањето на рударските работи рударското претпријатие е должно да ги преземе и сите мерки со цел за заштита на животот и здравјето на граѓаните, и за обезбедување на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост, според важечките прописи.

Член 100

(1) Работниците се должни да се придржуваат за мерките за заштитата при работата.

(2) Секој работник во рударско претпријатие е должен неодложно и по најбрз пат да го извести својот непосреден или повисок раководител за секоја опасна појава при изведувањето на рударски-

те работи, а особено за појавата на експлозивни, задушливи и отровни гасови, провала на вода, појава на оган, горски удири и за други појави што можат да ја загрозат сигурноста на луѓето и имотот.

(3) За појавите од претходниот став рударското претпријатие е должно неодложно и по најбрз пат да ги извести надлежните органи на рударската инспекција и на инспекцијата на трудот.

Член 101

Рударското претпријатие и организацијата за истражување се должни веднаш и по најбрз пат да ги известат надлежните органи на рударската инспекција и на инспекцијата на трудот и општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството за секој смртен, групен или тежок несреќен случај и за причините на несреќата.

Член 102

(1) Рударските претпријатија се должни да му прискочат да помош на соседното рударско претпријатие, штом ќе дознаат дека кај тоа претпријатие дошло до несреќа (експлозија, пожар, провала на вода и сл.) при која се загрозени животите на работниците.

(2) На покана од органот на рударската инспекција се должни и оддалечените рударски претпријатија да му прискочат на помош на загрозеното претпријатие.

(3) Претпријатијата од претходните ставови не се должни да прискочат на помош само ако екипите за спасување не би смееле да се оддалечат поради постојните опасности во своите претпријатија.

(4) За укажаната помош претпријатијата од претходните ставови имаат право на надоместок на фактичните трошоци од претпријатието на кое му е укажана помошта.

Член 103

(1) Во случај на несреќа од предходниот член, акцијата за спасување ја раководи главниот технички раководител ако со правилникот на претпријатието за заштитата при работата не е определено друго лице.

(2) Рударскиот инспектор може да определи друго лице за раководење со акцијата за спасување или самиот да ја преземе таа акција, ако најде дека преземеното раководење не е доволно стручно и ефикасно.

Член 104

(1) Во случај на поголеми несреќи во рударско претпријатие, претседателот на општинското собрание може, по барање на раководителот на акцијата за спасување, да нареди мобилизација на потребната работна сила, на транспортни средства и на противпожарните организации, со надоместок на трошоците од страна на загрозеното претпријатие.

(2) Еرز основа на наредбата од претседателот на општинското собрание органот на управата надлежен за внатрешни работи ќе ја спроведе мобилизацијата од претходниот став.

Член 105

(1) Во случај на постоење на опасност за рударските претпријатија, сопствениците и корисниците на земјиштето се должни да дозволат на нивното земјиште да се извршат итни и неодложни рударски работи со цел за отстранување на таа опасност.

(2) Рударското претпријатие е должно да ја надомести штетата направена поради работите од претходниот став.

Член 106

За да се обезбеди потребна заштита на работниците при рударските работи, можат со прописите за заштитата на работата во рударството да се определуваат одделни технички и хигиенски мерки и средства со кои се заштитува животот и здравјето на работниците од повреди при работата, како и од професионални и други заболувања во врска со работата, а особено:

1) начинот на кој се изведуваат рударските работи;

2) какви треба да бидат јамските простории, како се изградуваат, одржуваат и проветруваат тие, за да бидат безбедни работата во нив и потребната минувачка на луѓе низ нив, како и кои мерки мораат да се преземаат за да не дојде до одронување или урнување во нив;

3) какви уреди, машини, постројки, инсталации, апарати и алат можат да се употребуваат при определени рударски работи и во рударските простории, како и какви заштитни направи тие мораат да имаат и како се одржуваат тие;

4) како се движат луѓето и се пренесуваат материјалите во јамските простории;

5) како се врши минирање, какви експлозивни средства можат да се употребуваат за тоа и како мора да се постапува со нив;

6) кои мерки мораат да се преземаат да не дојде до експлозија, пожар или штетни гасови, прав и зрачење, а ако дојде до тоа што треба да се преземе и како да се врши спасување;

7) кои лични и општи заштитни средства мораат да се употребуваат;

8) какви санитарно-хигиенски уреди мораат да постојат и како треба да се одржува хигиената.

Член 107

(1) Со прописите за заштитата при работата во рударството можат поблиску да се определуваат и посебни услови што мора да ги исполнува работникот, како и неговите обврски и должности во поглед на безбедноста; начинот за запознавање на работникот со мерките за заштита при работата и опасностите на работното место; работата на службите за заштита при работата, за спасување и за прва помош што ги организира работната организација; обврските на работната организација за преземање определени мерки за заштита при работата и вршење надзор; кој раководител е одговорен за спроведување на која од мерките за безбедност.

(2) Со прописите за заштитата при работата во рударството ќе се определи кои уреди, машини, постројки, инсталации и друга опрема не можат да се пуштат во работа пред да се добие одобрение од органот на инспекцијата на трудот односно рударската инспекција, како и кои уреди, машини, постројки и инсталации, или нивни делови, апарати и алати не можат да се употребуваат при вршење на рударските работи, ако не се снабдени со соодветен атест од определена установа.

(3) Со прописите за заштитата при работата ќе се определат уредите и просториите на работните организации, што од овластените установи мораат периодично да се прегледуваат во поглед на нивната исправност и опасноста која би можела да настанат за лицата на работа, како и начинот за вршење на тие прегледи. За вршењето на овие прегледи е должна да се грижи работната организација.

(4) Установите од претходниот став ги определува републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

(5) Прегледите на определените уреди и простории на работните организации од ставот 3 на овој член можат да ги вршат и комисиите што ги формира републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Член 108

(1) Прописите за заштитата при работата во рударството ги донесува сојузниот секретар за индустрија во согласност со сојузниот секретар за труд.

(2) Со прописите на републиката се регулираат прашањата на заштитата при работата во рударството што не се регулирани со прописите од претходниот став и поблиску се регулираат прашањата што се регулирани со тие прописи.

Член 109

(1) Надзор над примената на мерките за заштита при работата во рударството вршат републичките органи на инспекцијата на трудот, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

(2) Инспекторите на трудот што вршат надзор над примената на мерките за заштита при работата во рударството мораат да ја имаат определената стручна спрема и да ги исполнуваат и другите пропишани услови.

(3) Прописите за стручната спрема и другите услови, што мораат да ги исполнуваат инспекторите на трудот што вршат надзор во рударството, ги донесува сојузниот секретар за труд.

Глава VI

РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ ВО РУДАРСТВОТО

Член 110

(1) Работите на главен технички раководител во рударските претпријатија, работите на управник, на раководители на службата за заштита при работата, на раководител и надзорник во јамските погони, површинските копови, погоните за длабински дупчења и за експлоатација на нафта и земни гасови, во погоните за облагородување на минерални суровини и во електромашинските погони, работите на јамски мерачи, на геометри, на шефови на работилишта за истражно дупчење на нафта и работите на раководители на истражувачките работи, како и работите на нивните заменици, можат да ги вршат лица што ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на стручните квалификации и праксата во рударските претпријатија и што имаат положен стручен испит.

(2) Работите на палител на мини (лагумар) можат да ги вршат само лица што ги исполнуваат условите во поглед на стручната спрема и што имаат положен испит за палител на мини.

(3) Прописите за стручните квалификации, за стручната спрема и за праксата во рударството и за стручните испити ќе ги донесе сојузниот секретар за индустрија во спогодба со сојузниот секретар за труд.

Член 111

Работите од ставот 1 на претходниот член во јамските погони загрозуени со метан или со опасен јагленов прав можат да ги вршат само лица што, покрај пропишаните услови во поглед на стручните квалификации и стручниот испит, имаат од пропишаната пракса најмалку 3 години во јамски погони загрозуени со метан односно со опасен јагленов прав, ако со прописите донесени врз основа на ставот 3 од претходниот член не е определена подолга пракса.

Член 112

Рударските претпријатија и организациите за истражување се должни да му поднесат пријава на органот на рударската инспекција за стручните квалификации, стручната спрема и праксата на раководниот персонал (член 110 став 1) и за обемот на нивната одговорност, и тоа пред преземањето на должноста.

Глава VII

РУДАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

1. Организација

Член 113

Рударска инспекција вршат републичките органи на рударската инспекција, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

Член 114

(1) Работите од својата надлежност органите на рударската инспекција ги вршат преку рударските инспектори.

(2) Рударските инспектори ги вршат од името на органот на рударската инспекција, самостојно и без посебно овластување, работите на непосреден надзор, донесуваат решение и преземаат други

мерки предвидени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Член 115

(1) Рударски инспектори можат да бидат само дипломирани рударски инженери со пракса од најмалку 10 години во рударски претпријатија.

(2) Во рамките на праксата од претходниот став, дипломираниот рударски инженер мора да помине најмалку 8 години во јамски погони, од кои најмалку три години во погони со метан или опасен јагленов прав и 3 години на полагајот јамски управник или на повисок положај.

(3) Рударскиот инспектор што врши надзор над рударски претпријатија што не се загрозувани со метан или со опасен јагленов прав не мора да ја има праксата во погони со метан или опасен јагленов прав предвидена во претходниот став.

(4) Рударските инспектори што вршат надзор над претпријатија за истражување или експлоатација на нафта и земни гасови мораат да бидат дипломирани рударски инженери со пракса од најмалку 10 години од кои најмалку 8 години поминати на работи на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови, а во рамките на оваа пракса најмалку 3 години поминати на полагајот на управник на погон или на повисок положај.

(5) Органите надлежни за назначување на рударските инспектори ќе водат сметка на полагајот на рударски инспектори да се назначуваат дипломирани рударски инженери што со познавањето на рударската наука и техника и со стеченото искуство обезбедуваат правилно извршување на доверената им должност.

Член 116

При вршењето на својата должност рударскиот инспектор мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор, а што ја издава органот надлежен за неговото назначување.

2. Надлежност и постапка

Член 117

Органите на рударската инспекција вршат надзор над работата на организациите за истражување и рударските претпријатија во согласност со членот 15 на овој закон.

Член 118

(1) Во вршењето на надзор рударскиот инспектор има во секое време право да влезе во сите деловни и погонски простории и да ги разгледа сите планови и нацрти на јамските и површинските објекти, извештаите и дневниците за работата на одделни погони и сега потребна документација на рударското претпријатие и на организацијата за истражување.

(2) Рударскиот инспектор има право да зема мошти на минералните сировини и на погонскиот материјал со цел за испитување.

(3) Рударскиот инспектор може, по потреба, да ги сослушува и одговорните лица во претпријатието.

Член 119

Рударските инспектори особено надзираат:

1) дали се спроведуваат пропишаните технички мерки за рударските работи што се одразуваат врз сигурноста и безбедноста при тие работи и прописите за безбедноста на граѓаните и на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост;

2) дали истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини се врши врз основа на одобрение за истражување односно експлоатација и согласно со тоа одобрение;

3) дали при изведувањето на рударските работи правилно се применуваат техничките прописи што се однесуваат на тие работи;

4) дали состојбата на рударските објекти и на постројките во јама и на површина им одговара на

техничките прописи и дали е изградбата на овие објекти извршена согласно со одобрените проекти;

5) дали рударските работи се изведуваат според годишниот план за тие работи;

6) дали се вршат рударски мерења, дали правилно се изработуваат и редовно се дополнуваат рударските планови и другата документација потребна за правилно техничко и рационално изведување на рударските работи, како и дали ажурно се водат мерачките книги;

7) дали вадењето на минерални сировини при истражувачките работи преминува во експлоатација;

8) дали лицата на раководните места ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на тие должности, како и дали работниците се оспособени за работите што ги вршат;

9) дали транспортот, складирањето и ракувањето со експлозивни материјали и со течни горива се врши според важечките прописи.

Член 120

(1) Ако при вршењето на надзор утврди дека рударските претпријатија и организациите за истражување не се придржувале за прописите, рударскиот инспектор писмено ќе ги констатира најдените неправилности и недостатоци и ќе нареди со решение кои мерки за нивното отстранување мораат да се преземат, определувајќи ги притоа роковите за нивното спроведување, како и роковите во кои директорот на претпријатието односно на организацијата е должен да го извести органот на рударската инспекција за нивното отстранување.

(2) Ако недостатоците и пропустите се однесуваат на мерките за заштита при работата или на мерките за заштита на животот и здравјето на граѓаните, поради кои може да настане непосредна опасност за животот и здравјето на работниците и на другите граѓани, инспекторот може со решение да нареди да се запре работата во погонот или на определено работно место додека не се отстранат постојните недостатоци, за што ќе го извести надлежниот орган на инспекцијата на трудот, ако наведените недостатоци и пропусти се однесуваат на прописите за заштитата при работата.

3) Рударските инспектори се должни решенијата што ги донесуваат според ставот 1 на овој член да му ги доставуваат на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството.

(4) Општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството има право да му обрне внимание на органот на рударската инспекција за неизвршувањето на пропишаните или наредените мерки.

Член 121

(1) Ако се утврдат недостатоците и неправилностите од претходниот член рударскиот инспектор е должен да го извести за тоа работничкиот совет на рударското претпријатие и може да му укаже на несвесната работа на одделни раководители на претпријатието и да предложи нивно сменување.

(2) Работничкиот совет е должен да го разгледа извештајот од претходниот став и за својот заклучок да го извести органот на рударската инспекција.

Член 122

Ако рударскиот инспектор од пријавата поднесена во смисла на членот 112 на овој закон или на друг начин утврди дека раководителот на рударските работи не ги исполнува пропишаните услови за таа должност, тој ќе донесе решение со кое ќе забрани да ја врши тоа лице таа должност.

Член 123

Рударскиот инспектор е должен веднаш на самото место да ги испита причините на смртните и на групните несреќни случаи, да нареди мерки што мораат да се преземат без одлагање и во најкраток рок да даде образложено мислење за причините на несреќката.

Член 124

Ако рударскиот инспектор утврди дека организацијата за истражување при истражувачките работи вади поголема количина минерални суровини од онаа што нужно ја бараат истражувачките работи, ќе му поднесе предлог на надлежниот орган за одземање на дозволата за истражување и за одземање на имотната корист остварена со располагањето со тие суровини.

Член 125

(1) Органите на рударската инспекција издаваат дозволи за употреба на рударските објекти и уреди и ги одобруваат откопните методи, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

(2) Органите на рударската инспекција се должни решенијата според претходниот став да ги донесуваат во најкраток рок, по прибавено мислење од надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

Член 126

(1) Жалбата против решението на рударскиот инспектор не го задржува извршувањето на решението.

(2) Рударскиот инспектор што го донесол решението може, по образложено барање на жалителот, да го одложи извршувањето на решението до завршувањето на жалбената постапка.

Член 127

Решението на рударскиот инспектор задолжително се внесува во книгата за рударски надзор.

Член 128

Органите на рударската инспекција се должни да извршат инспекција на рударското претпријатие најмалку еднаш годишно, а на рударските претпријатија со метан и со опасен јагленов прав најмалку еднаш во текот на 6 месеци.

Член 129

(1) Рударскиот инспектор одговара за дисциплински престап:

1) ако утврдените неправилности во смисла на чл. 120 и 122 на овој закон не ги констатира писмено и не донесе решение за отстранување на тие неправилности;

2) ако против директорот на претпријатие што не ќе постапи според неговото решение не поднесе пријава за прекршок.

(2) Главниот рударски инспектор е одговорен за дисциплински престап ако не определи да се изврши инспекција на рударското претпријатие најмалку еднаш годишно односно на рударското претпријатие со метан или опасен јагленов прав најмалку двапати годишно.

Член 130

Сојузниот секретаријат за индустрија има право:

1) да ги донесува упатствата за работа на органите на рударската инспекција што се задолжителни за нив;

2) да бара од органите на рударската инспекција извршување на определените работи што спаѓаат во надлежност на инспекцијата;

3) да изврши одделни работи од надлежноста на органот на рударската инспекција ако органот на рударската инспекција не изврши определена работа од својата надлежност или не ја изврши во предвидениот рок;

4) да бара од органите на рударската инспекција да му достават во определениот рок извештај за работата.

Глава VIII КАЗНИ ОДРЕДБИ

Член 131

(1) Тој што во јама со метан или со друг запалив гас или со опасен јагленов прав ќе внесе лесно запалива материја или други предмети чие внесување во таква јама е забрането, ќе се казни за кривично дело со затвор.

(2) Тој што делото од ставот 1 на овој член ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

Член 132

(1) Со парична казна до 2,000.000 динари ќе се казни за стопански престап:

1) стопанска организација или установа што врши експлоатација на минерални суровини без одобрение од надлежниот орган;

2) стопанска организација или установа што врши истражување на минерални суровини без пропишано одобрение;

3) стопанска организација или установа што при истражните работи вади поголема количина минерални суровини од онаа што нужно ја бараат истражните работи и технолошките испитувања.

(2) За дејствијата од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во установата.

Член 133

(1) Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска организација или установа:

1) ако не го пријави во определениот рок почетокот на истражните односно експлоатационите работи;

2) ако не води евиденција за извадените количини на минерални суровини при истражните работи, или ако нема документација за располагањето со овие суровини, или ако не го извести органот што го издал одобрението за истражување за располагањето со тие суровини;

3) ако не поднесува извештај за резултатите на истражувањето во определените рокови, или ако по завршетокот или трајното запирање на истражните или експлоатационите работи не им поднесе извештаи на надлежните органи со сета документација за рударските работи;

4) ако не ја организира службата за заштита при работата и не ги спроведе пропишаните мерки за заштита при работата и мерките за безбедност на граѓаните и за обезбедување на предметите во општествена и граѓанска сопственост;

5) ако без одобрение односно согласност истражува или експлоатира минерални суровини на места на кои за овие работи е потребно посебно одобрение односно согласност;

6) ако во изведувањето на рударските и другите работи и при поставувањето на постројки отстапува од одобрените проекти без согласност од надлежниот орган;

7) ако не постапи по забелешките на надлежниот орган врз годишниот план за работите, ако нема рударски планови, или не ги дополнува редовно, или не врши рударски мерења, или не ја води книгата за рударски надзор;

8) ако по завршетокот или трајното запирање на истражните односно експлоатационите работи не ги изврши потребните мерки за обезбедување, или не го приведе на култура земјиштето оштетено со рударски работи.

(2) За дејствијата од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во установата.

Член 134

(1) Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација или установа:

1) ако во пропишаниот рок не го извести органот на рударската инспекција и инспекцијата на трудот за секој смртен, групен или тежок несрекен случај и за причините на несреќата, или ако во определениот рок не го извести органот на рударската инспекција за запирање на работите;

2) ако не постапи по решенијата на органите на рударската инспекција и на инспекцијата на трудот;

3) ако на положајот на раководители на рударските работи назначува лица што не ги исполнуваат пропишаните услови, или ако не му поднесе пријави на органот на рударската инспекција за исполнувањето на условите за лицата што се назначуваат на местата на раководители на рударските работи;

4) ако не му дозволи на рударскиот инспектор да влезе во деловните или погонските простории или да ги разгледа плановите, извештаите или друга документација за состојбата на рударските работи, или ако на друг начин го попречува рударскиот инспектор во вршењето на инспекцијата.

(2) Со паричната казна од претходниот став ќе се казни установа што не ја врши својата дејност според принципите на стопанското работење, ако врши истражување на минерални сировини без пропишано одобрение.

(3) За дејствијата од претходните ставови ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во установа.

Член 135

(1) Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин што се занимава со истражување или експлоатација на минерални сировини противно на одредбите од овој закон.

(2) За дејствијата од претходниот став граѓанско правно лице, општествена организација или друго здружение на граѓани ќе се казни со парична казна до 1.000.000 динари.

Член 136

Имотната корист постигната со дејствијата што со овој закон се определени како стопански престап или како прекршок ќе се одземе од сторителот на престапот односно прекршокот.

Член 137

За постапката по стопанските престапи определени во оваа глава надлежни се во прв степен окружните стопански судови.

Глава IX

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 138

(1) Прописите за хигиенско-техничките заштитни мерки што се донесени до денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополнења на Законот за рударството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/64) ќе ги усогласи со одредбите на тој закон сојузниот секретар за индустрија во согласност со сојузниот секретар за труд во рок од три месеци од денот на донесувањето на тој закон.

(2) При усогласувањето на прописите во смисла на претходниот став ќе се определат одредби од тие прописи, над чија примена вршат надзор органите на рударската инспекција односно органите на инспекцијата на трудот.

Член 139

Одредбата на членот 63 став 2 од овој закон ќе се применува од денот на почетокот на применувањето на соодветните републички прописи.

Член 140

(1) До донесувањето на соодветните републички прописи, во поглед на истражувањето и експлоатацијата на минерални сировини што не се наведени во членот 7 став 1 на овој закон ќе се применуваат и понатаму досегашните одредби од Законот за рударството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/59), со соодветните казни одредби од тој закон.

(2) До донесувањето на соодветните републички прописи остануваат и понатаму во сила: Наредбата за приведување кон култура на земјиштата оштетени со рударски работи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/59), Правилникот за водењето на евиденција и катастар на истражните простори и експлоатационите полиња („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/59), Упатството за поднесување на

извештаите за резултатите на истражувањето и за располагањето со минералните сировини извадени при истражните работи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/59) и Упатството за постапките за збогатување и облагородување на минерални сировини што се сметаат како експлоатација („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/59).

Член 141

(1) По исклучок од одредбите на членот 115 од овој закон, за времето што ќе го определи републичкиот секретар за индустрија, може за рударски инспектор да се назначува и дипломиран рударски инженер со пракса од најмалку 7 години во рударско претпријатие, од кои најмалку поминати 6 години во јамски погони, а од ова греме најмалку 3 години во погони со метан или со опасен јагленов прав и 2 години на положајот јамски управник или на повисок положај, како и рударски инженер со пракса од најмалку 10 години во рударско претпријатие или на работите на рударска инспекција, од кои најмалку 3 години во погони со метан или со опасен јагленов прав.

(2) Рударски техничар што е назначен за рударски инспектор до влегувањето во сила на Законот за измени и дополнења на Законот за рударството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/64) може и понатаму да остане рударски инспектор.

Член 142

Технички прописи од областа на рударството ќе донесе сојузниот секретар за индустрија.

313.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 29 мај 1964 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПЛАТА НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈА ВО 1964 ГОДИНА

1. Според одредбите на оваа одлука во 1964 година ќе им се исплати додаток на пензијата на:

1) уживателите на лична и инвалидска пензија на кои правото на примање пензија им е признаено најдоцна со 31 декември 1963 година;

2) уживателите на фамилијарна пензија по смртта на осигуреникот на кои правото на примање фамилијарна пензија им е признаено најдоцна со 31 декември 1963 година, како и на уживателите на фамилијарна пензија по смртта на уживателот на лична или инвалидска пензија на кој правото на примање лична или инвалидска пензија му е признаено најдоцна со 31 декември 1963 година.

Додатокот на пензија ќе им се исплати на уживателите од ставот 1 на оваа точка ако на денот на стасаноста на исплатата на овој додаток имаат право на пензија.

2. Датокот на пензија според оваа одлука не им припаѓа:

1) на запослени уживатели на пензија (на кои им се исплатува само определен дел пензија или не им се исплатува пензија);

2) на уживатели на пензија што живеат во странство.

3. Датокотот на пензија според оваа одлука ќе се определи така што во општ просек да изнесе 8% од годишниот износ на вкупните исплати на пензиските примања.

Датокотот на пензија на одделен уживател може да изнесува најмногу 34.000 динари.

Датокотот на пензија ќе се исплати во две рати во текот на 1964 година.

Висоцината на датокотот на пензија и роковите и начинот на исплатата на тој додаток поблиску ги пропишува Собранието на Југословенската заедница за социјално осигурување.

4. На додатокот на пензија според оваа одлука нема да се пресметува и да се плаќа: придонес за станбена изградба, придонес за Фондот за обнова и изградба на Скопје, надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година, придонес за здравствена заштита и придонес за додаток на деца.

5. Исплатата на додатокот на пензија според оваа одлука ќе се изврши на товар на средствата на валоризационите резерви на фондовите на пензиското и инвалидското осигурување.

Исплатата ќе ја извршат комуналните заводи за социјално осигурување по службена должност без донесување решение.

6. На републичките заводи за социјално осигурување што немаат доволно средства расположиви за извршување на оваа одлука деловните банки можат да им одобрат посебен кредит од сите банкарски средства до височината на средствата што им недостигаат на заводите. Овој кредит републичките заводи се должни да го вратат во месечни рати до 31 декември 1964 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 110
30 мај 1964 година
Белград

Го заменува претседателот
на Сојузната скупштина
Потпретседател,
Звонко Бркиќ, с. р.

Претседател
на Социјално-здрав-
ствениот собор,
Олга Брабич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

314.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 20 мај 1964 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ

Сојузниот собор и Стопанскиот собор на Сојузната скупштина на седницата од 16 и 17 април 1964 година, разгледувајќи ги проблемите на стопанскиот систем и на понатамошниот развој на општественото самоуправање, го констатираа следното:

Досегашниот развој на нашиот стопански систем се движеше во правецот на проширување на самоуправните права на непосредните производители и на материјалната основа на општественото самоуправање. Тоа се покажа во усовршувањето на системот за распределба на доходот, во засилувањето на непосредните деловни односи помеѓу банките и стопанските организации во проширената репродукција и надворешнотрговското работење, во понатамошниот развој на банкарскиот и кредитниот систем, како и во тоа што работните организации, општествените служби и нестопанските дејности започнаа да преминуваат на самостојно располагање со доходот.

Меѓутоа, покрај крупните успеси што до сега се остварени на тоа подрачје, развојот на општествено-економските односи заостанува зад потребите, што ги бара достигнатиот степен на општествениот и стопанскиот развој. Ова заостанување особено се одразува на подрачјето на проширената репродукција и надворешната трговија, каде што значаен дел од активноста сè уште се одвива во зависност од одлуките на управните и политичките

органи. Неусогласените меѓусебни односи на цените, со силно нагласено административно определување, доведоа во нерамноправна положба одделни стопански групации, го отежнуваат подоследното спроведување на принципот за распределба според трудот и влијаат врз способноста на производителите за проста и проширена репродукција. Од тоа беа обусловени и високиот степен на интервенциите на федерацијата во вид на регреси, премии и слично и поради тоа високите, всушност даночни зафаќања на средствата на стопанските организации. Од сето тоа се отежнува понатамошниот развој на општественото самоуправање, зголемувањето на производството и продуктивноста на трудот. Ова заостанување се одразува и во непостојаноста на изворите на приходи и во неадекватните административни методи за финансирање на општествените служби, особено во недоволно развиените подрачја, од што, помеѓу другото, е обусловено релативно бавното развивање на самоуправањето во општествените служби.

Тргувајќи од овие констатации, како и од согледаните слабости во системот, а имајќи предвид дека за понатамошна изградба и усовршување на стопанскиот систем врз начелата на Уставот постојат соодветни услови и потреба на работните организации, општествено-политичките заедници и другите носители на стопанската и општествената активност да им се даде појасна ориентација во поглед на општествено-економските услови на развојот за наредниот период, како при изработката на плановите на општествениот и стопанскиот развој така и во текуштата активност, Сојузниот собор и Стопанскиот собор сметаат дека понатамошната работа во областа на стопанскиот систем треба да се изсочи во следните правци:

I

Да се забрза процесот на понатамошниот развој на стопанскиот систем во правецот на подврсто опирање, при спроведување на политиката на општествениот и стопанскиот развој, врз работните организации и други самоуправни органи:

со измена во глобалната распределба на расположивите општествени средства во корист на работните организации;

со зголемување на учеството на личните доходи во националниот доход.

Сојузниот извршен совет, органите на државната управа и одборите на собранијата ќе преземаат, односно ќе предлагаат, такви мерки што ќе осигурат процесот на промените во инструментите на стопанскиот систем да се врши во означените правци. При тоа во спроведувањето на овие мерки од посебно значење е напоредното и усогласено решавање на разновидни проблеми на подрачјето на политиката и системот на цените и распределбата, на системот на проширената репродукција и надворешната трговија, на кредитниот и банкарскиот систем и на финансирањето на општествено-политичките заедници и општествените служби.

За таа цел е потребно да се забрза и работата на усогласувањето со начелата од Уставот на овие закони со кои се регулираат прашањата од областа на стопанскиот систем и материјалната положба на работните организации, општествено-политичките заедници и општествените служби, за да се овозможи понатамошен развој на самоуправањето и распределбата според трудот.

II

За поефикасно користење на средствата за општествена репродукција и за отстранување на слабостите што до сега се покажаа на тоа подрачје, а тргувајќи од принципот дека средствата наменети за проширување на материјалната основа на трудот се општествени средства со кои работните организации самостојно располагаат во согласност со општествените планови и според начелата на единствениот кредитен систем, потребно е во понатамошниот развој на системот на проширената репродукција да се преземе следното:

1. Работните организации во стопанството и во општествените дејности како непосредни носители на стопанскиот и општествениот развој треба да станат и основни носители на проширената репродукција. За таа цел треба во понатамошниот развој на нашиот стопански систем да им се обезбеди на работните организации самостојно да располагаат со средствата за општествена репродукција сразмерно со нивното учество во создавањето на тие средства и самостојно да донесуваат инвестициони одлуки во согласност со општествените планови и под условите на единствениот кредитен систем. За да се постигне тоа треба да се пристапи кон укинување на придонесот од доходот на стопанските организации, како и на придонесот за општествените инвестициони фондови, при спроведување на соодветни мерки за усогласување на односите во цените. Овие мерки треба да бидат придружувани и од соодветни промени на други инструменти за распределба на вкупниот приход и доход на работните организации, во прв ред на данокот на промет, интересите на деловниот фонд и кредитите и од промени во девизниот систем. При преминувањето на примена на споменатите мерки треба посебно да се согледаат и разликите во условите за стопанистување што настанаа кај одделни стопански групации поради различни услови за прибавување инвестициони средства, неадекватните услови на кредитите и изгубената амортизација, како и можностите што постојат за нивното отстранување.

Поставањето на проширената репродукција на такви основи создава поволни услови и ќе бара развивање на интеграциони процеси во стопанството и разновидни форми на здружување и мобилност на средствата, во согласност со интересите на самите работни организации. Со општествените планови, инструментите на стопанскиот систем и организацијата на банкарско-кредитниот систем треба да се обезбеди концентрација и насочување на средствата, како и движење на инвестициите во согласност со општите интереси на заедницата утврдени во општествените планови.

2. Со укинувањето на Општиот инвестиционен фонд и со пренесувањето на неговите средства врз соодветните деловни банки направен е понатамошен чекор кон унапредување на системот за финансирање на проширената репродукција. За понатамошен развој на овој систем потребно е да се пристапи кон укинување на другите општествени инвестициони фондови во нивната сегашна функција и форма. Во врска со тоа потребно е да се приспособат методите на планското регулирање на употребата на тие средства за да се осигураат услови за нивно оптимално користење во согласност со општествените планови.

Општествено-политичките заедници, ослободени од директната дистрибуција на општествените средства за репродукција, треба во согласност со своите функции, определени со Уставот, првенствено да се ориентираат кон регулирање на општиот режим за употреба на тие средства, кон создавање потребни услови за проширена репродукција, кон насочување и усогласување на стопанскиот развој со општествените планови и кон преземање мерки потребни за нивното остварување.

3. Во понатамошниот развој на банкарскиот систем потребно е да се засилува деловната самостојност на банките, нивната материјална заинтересираност и одговорност за пласманот на општествените средства за репродукција и за нивната мобилизација и активизација. Врз овие основи треба да се унапреди организацијата и работењето на банките, формите на управувањето на банките и системот на општествената контрола над нивната работа, а во согласност со тоа, да се регулираат нивните односи со органите на самоуправавањето на општествено-политичките заедници и работните организации. Со сите овие промени треба да се постигнате банките развивајќи ги деловните односи со стопанските организации да стајат рамноправни стопански партнери и значаен фактор во спрове-

дувањето на политиката на проширената репродукција. Во врска со тоа треба да се изградат единствени услови на кредитниот систем, методи за насочување на инвестициите и инструменти на кредитната политика и да обезбеди таква функција на Народната банка што таа со економските мерки да влијае врз целокупната циркулација на средствата на општествената репродукција и врз што постабилни движења во стопанството.

4. Со промената на системот на цените, на односите на цените и со укинување на даночните форми на зафаќање на доходот на стопанските организации се отвора можност работните организации самостојно да ја остваруваат политиката за проширување на производството, за зголемување на личната потрошувачка и на општествениот стандард, поставена во општествените планови според своите специфични услови и потреби. Тоа истовремено налага и соодветни измени во системот, и методологијата на планирањето, како и во формите и методите на непосредни општествени интервенции во стопанството.

III

Со резгледувањето на постојните неусогласености во цените, како основна причина на неедначините услови за работа и стежување доход помеѓу стопанските групации, се дојде до заклучок дека треба да се создаваат посолдни основи за подолгорочна политика на цените и за нивното приспособување кон новите односи во распределбата. При тоа треба да се тргнува од следното:

1. Во развивањето на системот и на методите за планирање да се овозможи однапред да се согледаваат правците и тенденциите во развојот на меѓусебните односи на основните категории на производството и потрошувачката, како и нивното влијание врз формирањето на цените.

Во системот на распределбата на доходот треба да се обезбеди стабилност на инструментите што влијаат врз формирањето на нивото и структурата на куповната сила.

Со кредитната политика платежно способната побарувачка да се усогласува со тенденциите во движењето на нивото и структурата на производството и на одделни категории потрошувачка.

Врз тие основи понатаму да се ослободува дејствувањето на пазарните закони, што би придонесло за подобро меѓусебно приспособување на производството и потрошувачката, за отстранување на постојните диспропорции во цените, на материјалните и структуралните неусогласености, а сето тоа би го забрзало растежот на стопанството и би влијаело врз поголемата економичност во стопанисувањето.

2. Со соодветна политика на располагање со доходот да се создава, од страна на работните организации и општествено-политичките заедници, доволно широк простор за самостојно приспособување на работните организации кон промените што настануваат на домашниот и странските пазари и во стопанските односи воопшто. За постабилни односи и движења на цените би можеле да придонесат и разни форми на здружување на работните организации и деловната соработка на долгорочни основи.

3. Со промените во односите на цените да се измени положбата на оние области и групации на стопанството кои при постојните цени не можат нормално да ја вршат својата дејност. При тоа треба особено да се води сметка за соодветните измени на цените и односите на цените во земјоделството и шумарството и во одделни групации на базичната индустрија и енергетиката, сообраќајот и станбено-комуналното стопанство.

Со усогласување на односите во цените да се придонесе за создавање услови регресите, премииите, разните олесненија и слично да се сведат во целесообразни рамки како средство за планско насочување.

4. Напоредно со измените во системот на цените треба да се менува и општествената контрола на цените, со напуштање на административното опре-

делување на цените, особено на плафонирањето и „замрзнувањето“ на цените, како и со понатамошно усовршување на евиденцијата и општествената контрола на цените врз основа на претходни известувања. Во врска со тоа да се пристапи кон изнаоѓање на критериуми и објективни мерила за општествена интервенција и контрола на цените и кон тоа да се приспособи организацијата на соодветните органи за цени.

5. Да се продолжи со понатамошните студии на испитувањето и утврдувањето на законитостите што владеат во формирањето на цените, како и на начинот на нивното дејствување во нашиот стопански систем.

IV

Во врска со предвидените промени во стопанскиот систем потребно е во текуштите работи надврсешнотрговската размена, како дел од процесот на општествената репродукција, да се ослободува од непосредното мешање на извршно-политичките и управните органи. За таа цел треба:

1. Со зголемување на средствата на работните организации и со поусогласени односи во цените да се засилува нивната способност за приспособување кон условите на светскиот пазар. Во врска со тоа треба пошироко да се развиваат деловните односи помеѓу банките и стопанските организации, односно нивните здруженија. Истовремено во понатамошниот развој на системот за распределба на девизите да се усовршува поврзувањето на увозот на девизите и на нивното располагање со барањата на увозот.

2. Усогласувањето на односите на домашните и странските цени да се обезбеди на начин кој ќе го поттикнува извозот со зголемување на конкурентската способност, по пат на унапредување на производството и продуктивноста на трудот, а кој, од друга страна, ќе обезбеди рационален увоз и негово влијание врз развојот на високопродуктивното и за конкуренција способно домашно производство.

3. Организацијата на надворешната трговија да се унапредува со непосредно вклучување на производствените претпријатија во надврсешнотрговското работење, а со подобрување на организационите форми и методи на работење да се осигури целината на интересите на југословенското стопанство и негова полна афирмација во економските односи со странство.

V

За понатамошно развивање и засилување на општественото самоупраување во општествените служби и општествено-политичките заедници и за остварување на уставните начела за нивното учество во остварената вредност на општествениот производ, потребно е:

1. Да се зацврсти материјалната и општествената положба на работните заедници во општествените служби како фактор на општествениот и стопанскиот развој. Планирањето и финансирањето на овие служби постојано да се усогласува со стопанскиот развој како компонента на развојот на производните сили, продуктивноста на трудот, личниот стандард и развојот на општественото самоупраување. На тој начин успешното развивање на општествените служби, адекватно со потребите на општеството, треба да стане една од основните функции на општествено-политичките заедници.

2. Да се обезбедат постојани извори на приходи за покривање на потребите на општествено-политичките заедници и понатаму да се засилува нивната самостојност во располагањето со средствата. Основни извори на приходи на општествено-политичките заедници треба да бидат различни форми на придонеси од личните доходи на граѓаните.

3. Да се преземат соодветни мерки со кои во општествените служби ќе се забрза развојот на самоупраувањето и ќе се обезбеди тие со својата работа да се здобиваат со средства потребни за нивната дејност и развој. Во таа смисла е потребно да се прецизираат односите помеѓу општествено-политичките заедници и општествените служби со осигурување постојани извори на при-

ходи на општествените служби, во зависност од потребите и од порастот на општествените средства. Средствата за работа и за развивање дејноста на овие општествени служби што се утврдени со Уставот или со статутот на општествено-политичките заедници како нивна обврска треба да се обезбедуваат од средствата на соодветните општествено-политички заедници.

4. Во финансирањето на потребите на општествените служби да се обезбедат постојани утврдени извори на приходи. Да се создаваат услови за стекнување доход од страна на работната заедница во општествените служби по пат на директен деловен однос со корисниците на резултатите на нивните услуги.

5. Потребно е да се создадат услови да се обезбеди материјална база за да можат фондовите на социјалното осигурување да работат врз економски принципи, да ја засилуваат својата економско-финансиска основа и со тоа да се овозможи поширок развој на самоупраувањето во оваа област.

За таа цел е потребно на подолгорочна основа и плански да се согледаат односите во билансите на фондовите на осигурувањето и да се постигне постабилна стопа на придонесот за социјално осигурување.

Истовремено треба со соодветни мерки да се обезбеди што пошироко вклучување на средствата на општествено-политичките заедници и општествените служби, а посебно на средствата на социјалното осигурување, во кредитниот механизам за и на тој начин нивното работење да се постави на поцврсти економски основи и да се прошират можностите за решавање на нивните потреби.

VI

Предвидените промени во стопанскиот систем ќе имаат позитивно влијание и врз развојот на недоволно развиените подрачја. Покрај тоа за да се обезбеди нивниот побрз развој и со самото дејствување на стопанскиот систем, потребно е:

1. Со промените во системот на проширената репродукција да се обезбеди основање на фондот за финансирање на стопанскиот развој на недоволно развиените подрачја предвиден со Уставот и да се обезбедат постојани извори на неговите приходи, како и нивно соодветно зголемување во согласност со порастот на расположивите средства на целата заедница. Истовремено да се согледаат разликите во условите за стопанисување што настанала кај стопанските организации во недоволно развиените подрачја и да се предложат соодветни мерки.

2. За да се осигурат приходи за неразвиените подрачја, што нема да бидат во можност од редовните извори и во соодветна мера да ги подмируваат своите потреби, неопходно е да се пристапи кон изградба на систем за финансирање со кој ќе се обезбедат постојани извори на дополнителни средства, критериуми за нивното формирање, а во согласност со уставните одредби за осигурување на средства за работа на општествено-политичките заедници и општествените служби во недоволно развиените подрачја.

VII

Тргувајќи од констатацијата дека постоењето на општествени резерви е неопходен услов за стабилни стопански движења советите сметаат дека е потребно:

1. Систематски да се создаваат резерви во работните организации и општествено-политичките заедници, а посебно материјални и девизни резерви во федерацијата. Кон тоа да се приспособува и надврсешнотрговската размена. Во врска со тоа потребно е механизмот за создавање и користење на резервите да се поврзе на целесообразен начин со кредитниот механизам за да станат тие ефикасно средство во развојот на производството и на интервенциите на пазарот и да влијаат врз постабилните движења во стопанството.

2. Да се усвојува работењето на фондот за заеднички резерви, како фонд за ризици и солидар-

ност на стопанските организации, а средствата на тој фонд, покрај покривањето на загубите, да се користат во поголема мера и за санација на стопанските организации.

VIII

1. Кои спроведување на напред изнесените основни насоки за понатамошниот развој на нашиот стопански систем треба да се пристапи синхронизирано за да се изврши премин под најповолни услови за стопанството.

2. Проблемите на преминот и постапноста во примената на одделни решенија мораат да бидат предмет на посебно изучување од страна на сите органи и институции што работат на нив.

3. Конкретните решенија и мерки за спроведување на промените во односите на распределбата на националниот доход и на распределбата на средствата на општествено-политичките заедници се од суштествено значење за изработката на седумгодишниот план во чии проекции тие треба да дојдат до полн израз.

IX

Сојузната скупштина заклучува да се забрза работата на понатамошното решавање на проблемите на стопанскиот систем во согласност со оваа Резолуција и што побргу да се подготват предлози за соодветни решенија од областа на:

системот на проширената репродукција, а посебно на финансирањето на инвестициите;
финансирањето на општествено-политичките заедници и општествените служби;
односите на цените и системот на општествената контрола на цените;
распределбата на вкупниот приход и доход на работните организации (вклучувајќи го системот на интересите, данокот на промет и др.);
интервенциите на федерацијата во стопанството;
банкарскиот и кредитниот систем;
надворешнотрговскиот и девизниот систем;
финансирањето на неразвиените подрачја;
општествените резерви;
системот и методологијата на планирањето.

При разработката на сите овие проблеми да се земаат во разгледување сите предлози по проблемите од одделни области на стопанскиот систем дадени на заедничката седница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор. При тоа да му се даде приоритет на разгледувањето на проблемите што се однесуваат на земјоделството и шумарството, сообраќајот и станбено-комуналното стопанство.

Сојузната скупштина им става во задача на Сојузниот извршен совет, одборите на собранјата и органите на државната управа да осигурат ефикасна разработка на проблемите изнесени во оваа Резолуција и во што пократок рок да ѝ предложат на Сојузната скупштина соодветни решенија. Сојузниот завод за стопанско планирање ќе ги земе ставовите изнесени во оваа Резолуција како основа во изработката на седумгодишниот план и за утврдување на основните пропорции на развојот. Сојузниот извршен совет треба да води сметка за ставовите изнесени во оваа Резолуција при спроведувањето на мерките во текуштата стопанска политика за да се обезбеди во понатамошното движење на стопанството остварување на поставките на оваа Резолуција. Истовремено Сојузната скупштина укажува на потребата од постојана, перманентна активност на сите носители на стопанскиот и општествениот развојок во конкретната разработка на поставените проблеми.

Сојузна скупштина

АС бр. 126
21 мај 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина
Едвард Кардаљ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ с. р.

315.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и Организационо-политичкиот собор од 21 мај 1964 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ПОНАТАМОШНАТА РАБОТА НА СУЗБИВАЊЕТО НА КРИМИНАЛОТ И НА НЕКОИ ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО ШТЕТНИ ПОЈАВИ

Разгледувајќи ја состојбата и движењето на криминалот и на некои општествено штетни појави, Сојузниот собор и Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина констатираат дека е во делумната изградба на нашето социјалистичко општество постигнат значаен економски, културен и општоопштествен напредок, што овозможи да се зацврстат социјалистичките општествени односи, да се развијат разновидни форми на самоуправување во сите области на општествениот живот и да се подига животниот стандард. Истовремено е останен и понатамошен развој и поуспешно дејствување на органите и општествените служби чија непосредна задача е борба против разни општествено негативни појави. Сето тоа придонесе нашето општество да има постигнато видни резултати во сузбивањето на криминалот и на други општествено штетни појави. Тоа посебно се однесува на периодот по Писмото на Извршниот комитет на ЦК СКЈ и говорот на претседателот на Републиката другарот Тито во Сплит, кога дојде до поорганизирана и поефикасна општествена акција против разни деформации.

Покрај сето ова, не се отстранети сите услови под кои настануваат општествено негативни појави и криминал, како што се: сè уште недоволно развиените материјални сили на општеството, противречностите во неговиот развој, остатоците на минатото во начинот на живеење и свеста на луѓето, неусовршеноста и недограденоста на стопанскиот систем, како и разни субјективни слабости, бирократски и малограѓански деформации.

Општествената опасност на криминалот и на него сродните општествено штетни појави се состојат пред сè во тоа, што тие предизвикуваат определени морално-политички последици, ги загрозуваат слободите и правата на човекот и граѓанинот, нанесуваат материјални штети и го попречуваат поуспешниот развој на нашето социјалистичко општество.

I

Движењето на криминалот гледано во целина последниве неколку години во основата се задржува на истото ниво или дури е во опаѓање. Во рамките на таквото движење, меѓутоа, некои видови криминал станаа по бројот незначителни (кривични дела против народот и државата), некои стојат на приближно исто ниво, додека некои се во извесен пораст (телесни мовреди, навреди, клевети, тепаници, ситни кражби и малолетничко престапништво).

Во структурата на криминалот сè повеќе преовладуваат полесните дела, но не смее да се потцени постоењето на сè уште релативно бројните дела што во поголема мера се општествено опасни.

Тоа се пред сè разните форми на криминал и други појави на штета на општествениот имот и правата на работните луѓе, а посебно: злоупотреба на службената положба или овластување, кршење и нарушување на самоуправни права на работните луѓе и организации, нечување и присвојување на општествениот имот, несовесно работење, поткупување, преземање на мерки за хигиенско-техничка заштита при работата и на мерки за противпожарна заштита, склучување на штетни договори, злоупотреба при користење на фондовите, нелојално натпреварување посебно на странскиот пазар, кршење на деловниот морал. Покрај другите видови на локализам и партикуларизам, понекаде во

работните организации и општествено-политичките заедници се кршат постојните прописи и се гршат злоупотреби, оправдувајќи го тоа со интересите на работната организација и на потесната општествено-политичка заедница.

До наведените појави во работните организации претежно доаѓа поради: недоволната активност и ефикасност на органите на самоуправувањето, слабата евиденција, неажурноста во работата, нестручната администрација, непостоенето на ефикасна внатрешна контрола и контрола на јавноста, како и недоволната лична одговорност.

Меѓу другите форми на криминал сè уште се релативно бројни потешките дела што претставуваат напад на животот и достоинството на човекот, на силничките постапки, потешките прекршоци на јавниот ред и мир и сообраќајните деликти. Покрај другото, многу од овие дела се вршат под дејство на алкохол.

Особено внимание заслужува малолетничкото престапништво. Покрај другото, причини на овие појави се определени социјално-економски проблеми, недоволната воспитна работа со малолетни лица — првенствено неразвивањето на работни навики и нестрекнувањето на квалификации — како и занемарувањето на овој проблем во определени средини.

II

Судовите, обвинителствата, правобранителствата и други правосудни органи и органите на внатрешните работи успешно ги извршуваа своите задачи во борбата против криминалот и другите општествено негативни појави, усогласувајќи ја својата дејност со потребите и условите на општо-општественото движење. Тие правилно реагираа на оние видови криминал што во определените периоди и услови на нациот развиток беа од особено значење.

Имаше слабости во откривањето и гонењето на сторителите на кривични дела, а во остварувањето на казнената политика се покажуваше извесна неуедначеност во примената на кривичните санкции од страна на одделни судови која не може да се оправдува со некои посебни услови.

III

Со оглед на тоа дека е криминалот многу сложена општествена појава, како по своите корења, така и по своите носители и последиците, работата на негово сузбивање е задача на целото општество. Постојаната работа на откривање и отстранување на причините што доведуваат до појави на криминал и други општествено негативни појави, доследно остварување на социјалистичката законитост, почитувањето и заштитата на уставните слободи и правата на човекот и граѓанинот, засилувањето на општествената и индивидуалната одговорност, на свесната и организирана дисциплина, обезбедувањето и развивањето на социјалистичките општествени и морални норми и односи, се најефикасен начин за сузбивање на криминалот.

Исто така е од големо значење создавањето и развивањето на такви морално-политички услови во кои криминалот и другите општествено негативни појави би наидувале на уште подоследна општоопштествена осуда. Треба да му се укаже полна поддршка и охрабрување на секој работен човек и граѓанин да ги изнесува без страв неправилностите, а сите општествени фактори се должни да го заштитат од бирократско самоволие и прогонување, зашто тоа е еден од предусловите за активно вклучување на работниот човек и граѓанин во борбата против негативните појави.

Во сузбивањето на штетните појави, покрај правосудните и други органи на управата, треба поактивно да учествуваат и сите наши работни организации и општествено-политички заедници и нивните органи, општествено-политичките и други општествени организации и сите граѓани на нашата земја, особено низ разни форми на самоуправување.

Печатот и другите видови на информации се значајно и ефикасно средство во борбата против оп-

штествено негативните појави, како и во правилното информирање и воспитното дејствување врз граѓаните. Покрај позитивните резултати што тие во тој правец ги постигнаа имаше случаи општествено негативните појави, како и судски процеси, неадекватно да се третираат, што ги доведуваше граѓаните во заблуда, а при тоа изостана нивната воспитна и општествено одговорна функција на објективно информирање.

IV

Политиката и конкретната акција за сузбивање на криминалот и на него сродните општествено негативни појави треба порешително да се ориентираат кон превентивни мерки, кон отстранување на причините и условите на тие појави, а посебно:

Во работните организации да се разработи сметот на внатрешна контрола како составен дел од механизмот на самоуправувањето;

Да се подобри и да се направи поефикасен системот на надворешната контрола, особено од страна на Службата на општественото книговодство и инспекциите;

Повеќе да се активираат советите на внатрешните работи и нивните органи;

Да им се обрне повеќе внимание на мировните совети и соодветните институции за да се отстрануваат спорови помеѓу граѓаните;

Да се воспостави полна евиденција на општествениот имот;

Да се ангажираат сите општествени фактори за правилно воспитување на воспитно запустените малолетници;

Да се оствари побрза и пополни ресоцијализација на сторителите на кривични дела;

Да се обезбеди поголема стручност и научност во решавањето на проблемите на криминалот со развивање на специјализираните институции;

Систематски и благовремено да се усогласуваат правните прописи со општествените потреби и да се испита потребата од евентуално дополнување на системот за кривично-правна заштита на уставните слободи и права на граѓаните.

Правосудните органи и органите на внатрешните работи треба да преземат соодветни мерки за поефикасно откривање на кривичните дела и нивните сторители и да обезбедат уште поефективна постапка за гонење и пресудување.

За остварување на сите овие задачи неопходно е да се обезбедат соодветни кадровски, материјални и други услови.

V

Сојузните органи на управата треба за сите овие прашања што побргу да разработат предлози на конкретни мерки, а на републичките органи им се препорачува да го сторат истото тоа во рамките на својата надлежност.

Тргувајќи од тоа дека нашето општество може и мора општествено негативните појави да ги сведува на сè помала мера, отстранувајќи ги не само нивните последици туку, пред сè, материјалните и општествените корења и причини, Сојузниот собор и Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина им препорачуваат на сите организации, органи и установи, како и на сите граѓани, што повеќе да придонесат за успешната работа на сузбивање на криминалот и на другите општествено штетни појави.

Сојузна скупштина

АС бр. 127

21 мај 1964 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,

Крсто Попивоца, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

316.

Врз основа на членот 31 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 4/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ НА ПОГОНИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за утврдувањето и распределбата на доходот на погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58 и 13/61) во точката 5 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, стопанската организација може со одлука на работничкиот совет да распредели во своите фондови најмногу до 50% од износот на преостанатиот дел на остатокот на доходот на својот погон во странство, утврден со годишната завршна сметка на тој погон составена пред завршената работа во странство.

Ако стопанската организација добила кредит од домашна банка за изведување на инвестициони работи во странство, распределбата во фондовите на преостанатиот дел на остатокот на доходот на погонот во странство, во смисла на ставот 2 од оваа точка, стопанската организација може да ја изврши само ако прибави мислење од таа банка дека оваа распределба нема да го доведе во прашање враќањето на дадениот кредит.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 67
27 мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

317.

Врз основа на членот 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТОТ ДАДЕН НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ВО 1962 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО НОВ БЕЛГРАД**

1. За кредитот за изградба на комунални објекти во Нов Белград во износ од 1.000 милиони динари, што Југословенската инвестициона банка му го даде на Собранието на град Белград од вкупниот износ од 2.000 милиони динари предвидени за финансирање на тие работи со Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), се утврдува интересната стопа од 1% годишно.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 69
27 мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

318.

Врз основа на членот 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТОТ ШТО МУ СЕ ДАВА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ВО 1964 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО НОВ БЕЛГРАД**

1. За кредитот во износ од 1.000 милиони динари, кој врз основа на членот 23 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) Југословенската инвестициона банка му го дава на Собранието на град Белград за учество на федерацијата во кредитирањето на изградбата на комунални објекти во Нов Белград, се утврдува интересната стопа од 1% годишно.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 68
27 мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

319.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56 и 52/61), во врска со членот 14 оддел I под а) точка 3 алинеја 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА****Член 1**

Во Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/64) во членот 23 став 1 зборовите: „1 m²“ се заменуваат со зборовите: „1 cm²“.

Член 2

Во членот 205 став 1 точка 6 зборовите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 12 месеци“.

Член 3

Во членот 207 зборовите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 12 месеци“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05—1851
12 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Мома Марковиќ, с. р.

320.

Врз основа на чл. 17, 19 и 20 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМУМОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ДА РАСПОЛАГА ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ

1. Во наредбата за минимумот на средствата со кои стопанската организација мора да располага за вршење надворешнотрговски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62 и 45/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/63) во точката 5 став 1 во одредбата под 5 на крајот на текстот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додаваат зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по исклучок, да одобри минимумот на средствата на деловниот фонд на стопанската организација што врши работи на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет да изнесува помалку од 100 милиони динари, но не помалку од 20 милиони динари.“

Во одредбата под 6 на крајот на текстот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додаваат зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по исклучок, да одобри минимумот на средствата на деловниот фонд на стопанската организација што врши работи на изведување инвестициони работи во странство да изнесува помалку од 1.000 милиони динари, но не помалку од 400 милиони динари.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5028

11 мај 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

321.

Врз основа на членот 32 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Сојузниот секретаријат за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА ЗА НАПЛАТА НА ЖИГОВИНАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛА

1. Во Тарифата за наплата на жиговината и други надоместоци за преглед и типско испитување на мерила, која е составен дел на Наредбата за Тарифата за наплата на жиговината и други надоместоци за преглед и типско испитување на мерила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62) во делот I во тар. бр. 11 одредбата под б) се менува и гласи: „б) ако зафатнината се определува по сув (геометриски) пат:

1) за сувоземни резервоари (освен за резервоари во топчеста форма) со зафатнина:

	Динари
до 3 м ³ — — — — —	28.000
над 30 до 100 м ³ — — — — —	35.000
над 100 до 250 м ³ — — — — —	43.000
над 250 до 500 м ³ — — — — —	52.000
над 500 до 1000 м ³ — — — — —	70.000
над 1000 до 2000 м ³ — — — — —	85.000
над 2000 до 5000 м ³ — — — — —	105.000
над 5000 до 10000 м ³ — — — — —	160.000

	Динари
над 10000 до 20000 м ³ — — — — —	210.000
над 20000 м ³ , за секои натамошни започнати 100 м ³ , уште по — — — — —	25.000

2) за сувоземни резервоари во топчеста форма, со зафатнина:	
до 50 м ³ — — — — —	62.000
над 50 до 100 м ³ — — — — —	90.000
над 100 до 250 м ³ — — — — —	113.000
над 250 до 500 м ³ — — — — —	150.000
над 500 м ³ , за секои натамошни започнати 50 м ³ , уште по — — — — —	20.000

3) за танкови на речни пловни објекти за превоз на течности:	
до 4 комори — — — — —	212.000
над 4 до 6 комори — — — — —	300.000
над 6 до 8 „ — — — — —	375.000
над 8 до 12 „ — — — — —	460.000
над 12 комори, за секоја натамошна комора уште по — — — — —	30.000

4) за речни пловни објекти што имаат комори за сместување гориво и мазиво за сопствена потрошувачка, за комора:	
до 30 м ³ — — — — —	37.000
над 30 до 50 м ³ — — — — —	45.000
над 50 до 100 м ³ — — — — —	55.000
над 100 м ³ , за секои натамошни започнати 10 м ³ , уште по — — — — —	5.000

5) за танкови на поморски пловни објекти за превоз на течности, од носивост:	
до 500 т — — — — —	335.000
над 500 до 1000 т — — — — —	460.000
над 1000 до 2000 т — — — — —	672.000
над 2000 до 5000 т — — — — —	998.000
над 5000 до 10000 т — — — — —	1.435.000
над 10000 до 20000 т — — — — —	2.060.000
над 20000 до 30000 т — — — — —	3.160.000
над 30000 т, за секои натамошни започнати 1000 т, уште по — — — — —	150.000

6) за поморски пловни објекти што имаат комори за сместување гориво и мазиво за сопствена потрошувачка, за комора:	
до 50 м ³ — — — — —	62.000
над 50 до 250 м ³ — — — — —	100.000
над 250 до 500 м ³ — — — — —	150.000
над 500 до 1000 м ³ — — — — —	250.000
над 1000 м ³ , за секои натамошни започнати 100 м ³ , уште по — — — — —	35.000

Во истиот тарифен број се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако странката бара таблицата на зафатнината определена по сув (геометриски) пат да се изработи и во англиско-американски мерни единици, износите на жиговината од одредбата под б) се зголемуваат за 75%.“

2. Во Општите забелешки кон делот I од Тарифата во точката 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) за 8% — ако прегледот на мерилата наведени во тар. бр. 1 до 9, 12, 13, 15 до 20, 23 под а) и тар. бр. 23 се врши во деловните простории на стопанската организација кои се во седиштето на органот на контролата;

2) за 15% — ако прегледот на мерилата наведени во тар. бр. 1 до 9, 12, 13, 15 до 20, 23 под а) и тар. бр. 25 се врши во деловните простории на стопанската организација кои се надвор од седиштето на органот на контролата.“

Во истата точка одредбата под 3 се брише.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3. За повремени прегледи на мерилата наведени во тар. бр. 1 до 10, 14 до 17 и 25 се наплатува за 20% поголема жиговина од жиговината пропишана во тие тарифни броеви.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 713/1

7 април 1964 година

Белград

Сојузен секретар за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

322.

Врз основа на членот 39 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56 и 52/61), на предлог од Сојузниот завод за здравствена заштита, Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СУПЕРНАЛИЗИ НА ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

1. Суперанализи на предметите за општа употреба и на нивните сировини од членот 2 на Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/64) можат да вршат:

- 1) Заводот за здравствена заштита на СР Хрватска, Загреб;
- 2) Заводот за здравствена заштита на СР Словенија, Љубљана;
- 3) Заводот за здравствена заштита на СР Босна и Херцеговина, Сарајево;
- 4) Заводот за здравствена заштита на СР Црна Гора, Титоград;
- 5) Заводот за здравствена заштита на СР Македонија, Скопје;
- 6) Фармацеутскиот факултет, Загреб.

2. Суперанализи на одделни предмети за општа употреба и нивни сировини од членот 2 на Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба можат да вршат, и тоа на предметите и нивните сировини:

- 1) од точ. 1 до 5 и 8 до 11 — Заводот за здравствена заштита на СР Србија, Белград;
- 2) од точ. 1 до 3 — Институтот за броматологија на Фармацеутскиот факултет, Белград;
- 3) од точ. 1 до 5 и 7 до 11 — Институтот за хемиски, технолошки и металуршки истражувања, Белград;
- 4) од точ. 1, 2 и 5 — Заводот за технологија на прехранбените продукти на Технолошкиот факултет, Белград;
- 5) од точката 7 — Институтот за заштита на растенијата, Белград;
- 6) од точката 6 — Институтот за тутун, Белград;
- 7) од точката 6 — Тутуновиот институт, Загреб;
- 8) од точката 6 — Институтот за тутун, Прилеп;
- 9) од точ. 1 до 3 — Фармацеутскиот факултет, Белград;
- 10) од точката 4 — Отсекот за фармација на Факултетот за природни науки и технологија, Љубљана.

3. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа наредба се однесуваат и на вршењето на суперанализи на предметите за општа употреба и нивните сировини што се увозуваат.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 51-2

6 мај 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Мома Марковиќ, с. р.

323.

Врз основа на точката 23 од Одлуката за Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61, 16/62, 28/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63 и 12/64), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА ТАРИФАТА НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА КРЕДИТНИТЕ И ДРУГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ ВРЗ ВОНРЕДНИТЕ ОТПЛАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА

1. За услугите извршени по работите во врска со вонредните отплати на кредитите на стопанските организации за почетниот фонд на обртните средства, кои отплати во смисла на точката 21 од Одлуката за спроведување на мерките за општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63), ќе се употребат за покривање на недоволниот прилив на средствата на Општиот инвестиционен фонд, деловните банки можат да го наплатат само надоместокот предвиден со тарифниот став број 24 од Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитните и други банкарски работи.

На вонредните отплати на кредитите од ставот 1 на оваа точка деловните банки не можат да наплатат провизија по тарифниот став број 4 од Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитните и други банкарски работи.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2—18734/5

23 мај 1964 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

324.

Врз основа на точката 24 став 2 од Одлуката за спроведување на мерките за општата кредитна политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ОРОЧУВААТ КАЈ БАНКИТЕ И ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОБВРЗНИЦИ И БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

1. Во Упатството за општествените средства што можат да се орочуваат кај банките и да се користат за вложување во обврзници и благајнички записи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63 и 42/63) во точката 1 став 1 на крајот на одредбата под 13 точката се заменува со точка и записка, а по оваа одредба се додава нова одредба под 14, која гласи:

„14) средствата на заедничките резерви на стопанските организации издвоени според Законот за формирањето и употребата на средствата на републичките и општинските резервни фондови за потребите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63), со тоа што овие орочени средства банките да можат да ги користат само за давање кредити на резервните фондови на републиките односно автономните покраини и на резервните фондови на општините (на заедничките резерви на стопанските организации) заради покривање на загубите во стопанството.“

2. Во точката 2 одредбата под 1 се брише.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2/3-422-43
29 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

325.

Врз основа на членот 3 ст. 2 и 7 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и 17/64), во врска со членот 6 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), во согласност со Сојузниот завод за цени, Заедницата на Југословенските железници донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, Дел 1 — Општи тарифски одредби, која е отпечатена во издание на Заедницата на Југословенските железници, а која важи од 1 август 1958 година, во членот 1 точката 2 се менува и гласи:

„2. Према начину отправања, роба се може предати на превоз:

- као пошиљка убрзаног брзовоза;
- као брзовозна пошиљка;
- као споровозна пошиљка.

Као превози убрзаног брзовоза сматрају се превози које железница врши у унутрашњем саобраћају на одређеним релацијама, уз обезбедување посебно крајних рокова испоруке.

Посебним прописима које доносе органи управљања железнице регулисаће се услови превоза пошиљка убрзаног брзовоза у унутрашњем саобраћају. Ови прописи морају бити у складу са одредбама Тарифе за превоз робе на пругама Југословенских железница, Део 2 — Опште одредбе о рачунању возарине.“

2. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, Дел 2 — Општи одредби за сметање на возарината, која е отпечатена во издание на Заедницата на Југословенските железници, а која важи од 1 август 1958 година, членот 6 се менува и гласи:

„Рачунање возарине према начину отправања

1. За споровозне пошиљке возарина се рачуна према возаринским ставовима у одредбама и таблицама тарифа за превоз робе на пругама Југословенских железница, Део 5 — Тарифске таблице, Део 6 — Изузетне тарифе и Део 7 — Транзитна тарифа.

За брзовозне пошиљке рачуна се возарина за споровоз — повећана за 30%.

За пошиљке убрзаног брзовоза рачуна се возарина за споровоз — повећана за 50%.

2. За пошиљке које се у смислу члана 1. тачка 3. Тарифе за превоз робе на пругама Југословенских железница — Део 1. превозе са превозником, поред возарине и тарифских накнада, рачуна се за сваку превозницу 30 динара.“

Членот 8 се менува и гласи:

„Најмања возарина

Као најмања возарина рачуна се од пошиљке:

- 1) за споровозну пошиљку — 100 динара;
- 2) за брзовозну пошиљку — 130 динара;
- 3) за пошиљку убрзаног брзовоза — 150 динара.“

Во членот 9 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. За денчане пошиљке које су предате на превоз непалетизоване у станицама у којима је уведена палетизација пошиљка денчане робе, изречуната возарина повећана се за 20%.

Станице у којима је уведена палетизација пошиљка денчане робе наведене су у Именику железничких станица Југославије.“

Членот 11 се брише.

3. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, Дел 4 — Класификација на стоките и Список на предметите, која е отпечатена во издание на Заедницата на Југословенските железници, а која важи од 1 април 1961 година, во позицијата 3601 тарифниот разред: „10“ се заменува со тарифниот разред: „9“.

Во забелешката кон оваа позиција по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За пошиљке робе ове позиције, кад се предају на превоз палетизоване, уместо тарифског разреда 9. примењује се тарифски разред 10.“

Во позицијата 7505 тарифниот разред: „10“ се заменува со тарифниот разред: „8“.

Како забелешка кон оваа позиција се додава текстот:

„Ако пошиљалац колске пошиљке употреблене амбалаже докаже товарним листом да употреблена амбалажа коју шаље железницом потиче од једне или више колских пошиљка робе превезених железницом, возарина се рачуна по тарифском разреду 9.“

4. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, Дел 5 — Тарифни таблица, која е отпечатена во издание на Заедницата на Југословенските железници, а која важи од 1 април 1961 година, во насловот: „Тарифска таблица 1“ се додаваат зборовите: „— за палетизоване денчане пошиљке“.

5. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, Дел 6 — Изузетне тарифе, која е отпечатена во издание на Заедницата на Југословенските железници, а која важи од 1 април 1961 година, во Уводните одредби, во точката 4 се додава нов став, кој гласи:

„Ако се код пошиљка код којих је плаћање возарине условљено за најмање 20.000 kg — носивост кола не може искористити због ограниченог притиска по осовини на превозном путу, или ако железница за утовар достави кола носивости испод 20.000 kg, за односне пошиљке ће се ипак применувати одредбе ове тарифе.“

Во позицијата 0031 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „15.000“.

Позицијата 0061 се брише.

Во позицијата 0071 во тринаесетиот ред бројот:

„8“ се заменува со бројот: „7“.

Во позицијата 0091 во тринаесетиот ред бројот:

„8“ се заменува со бројот: „7“.

Во позицијата 0101 по постојниот текст се додава текстот:

„Услов

Плаћање возарине најмање за 20.000 kg.“

Во позицијата 0111 бројот: „15.000“ се заменува со бројот: „20.000“.

Во позицијата 0121 во третиот ред по зборот: „рачуна“ две точки се бришат и се додаваат зборовите, кои гласат: „за колске пошиљке на основу возаринских ставова разреда 6 РТ 5.“. Досегашните одредби под а) и б) се бришат.

Во Условите кон позициите 0141 и 0142 бројот: „15.000“ се заменува со бројот: „20.000“.

Во позицијата 2011 бројот: „15.000“ се заменува со бројот: „20.000“.

6. Ова решение влегува во сила по истекот на 15 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ЗЈЖ бр. 99/64-01
11 мај 1964 година
Белград

Заедница на Југословенските железници

Претседател
на Собранието,
Генералне директор,
др Марјан Дермастија, с. р.

Владимир Дуик, с. р.

326.

Врз основа на членот 87 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за труд, а по прибавеното мислење од републичките заводи за социјално осигурување, Сојузниот завод за социјално осигурување и Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ склучуваат

ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕШТЕ- НИЦИТЕ НА БАПТИСТИЧКИТЕ ЦРКВИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира социјалното осигурување на свештениците на баптистичките цркви.

Правата од социјалното осигурување определени со овој договор ги имаат проповедниците и помошните проповедници на баптистичките цркви што му припаѓаат на Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ, на кои свештеничката служба им е едино или главно занимање (во понатамошниот текст: осигурениците).

Член 2

Осигурениците имаат право на здравствено, инвалидско и пензиско осигурување.

Правата од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување ги имаат осигурениците за себеси и за членовите на своите фамилии во обемот и под условите предвидени со Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување и Законот за пензиското осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Основици на осигурувањето

Член 3

Заради определување на паричните износи на правата од социјалното осигурување, осигурениците се распоредуваат според стручната спрема и пензискиот стаж во основици на осигурувањето, и тоа:

1) осигуреници со висока стручна спрема:

со стаж	основица на осигурувањето Динари
до 5 години	17.800
над 5 до 10 "	19.000
" 10 до 15 "	20.200
" 15 до 20 "	21.500
" 20 до 25 "	22.900
" 25 до 30 "	24.400
" 30 "	26.000

2) осигуреници со виша стручна спрема:

со стаж	основица на осигурувањето Динари
до 5 години	16.800
над 5 до 10 "	17.800
" 10 до 15 "	19.000
" 15 до 20 "	20.200
" 20 до 25 "	21.500
" 25 до 30 "	22.900
" 30 "	24.400

3) осигуреници со средна стручна спрема или со завршена Теолошка школа на баптистичките цркви во Нови Сад:

со стаж	основица на осигурувањето Динари
до 5 години	14.800
над 5 до 10 "	15.700
" 10 до 15 "	16.800
" 15 до 20 "	17.800
" 20 до 25 "	19.000
" 25 до 30 "	20.200
" 30 "	21.500

4) осигуреници со нижа стручна спрема:

со стаж	основица на осигурувањето Динари
до 5 години	12.300
над 5 до 10 "	12.800
" 10 до 15 "	13.400
" 15 до 20 "	14.000
" 20 до 25 "	14.800
" 25 до 30 "	15.700
" 30 "	16.800

Пензиски стаж

Член 4

Во пензиски стаж на осигурениците им се смета:

1) времето поминато во осигурување според договорите за социјално осигурување;

2) времето поминато во вршење на свештеничка служба до востановувањето на социјално осигурување на свештениците на баптистичките цркви;

3) другото време што се признава како работен или посебен стаж според одредбите од Законот за пензиското осигурување и Законот за инвалидското осигурување.

Ако признавањето на определен период во пензиски стаж според Законот за пензиското осигурување и Законот за инвалидското осигурување е обусловено со стапување во работен однос или со определено траење или со престанок на работниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со стапувањето во свештеничката служба на баптистичката црква односно со соодветното траење или престанок на таа служба.

Здравствено осигурување

Член 5

Надоместокот на личниот доход се определува од основиците на осигурувањето од членот 3 на овој договор.

Надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа од членот 48 став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигурување им припаѓа на осигурениците почнувајќи од триесет и првиот ден на непрекинатото траење на таа неспособност.

Одредбите од Законот за здравственото осигурување што се однесуваат на работата со скратено работно време во текот на траењето на привремената неспособност за работа и на правото на надоместок на личниот доход за тоа време, како и во случај на спреченост за работа во текот на работниот ден (чл. 50, 51 и 63 на Законот за здравственото осигурување), нема да се применуваат на осигурениците.

Пензиско осигурување

Член 6

Осигурениците се здобиваат со право на полна лична пензија кога ќе наполнат 60 години живот и кога ќе ги исполнат и другите услови предвидени во Законот за пензиското осигурување.

Пензиите (лични и фамилијарни) се определуваат од основниците на осигурувањето од членот 3 на овој договор. Износот на пензијата определен од основницата на осигурувањето содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62).

Исплатата на личната пензија тече од првиот ден на наредниот месец по разрешувањето на осигуреникот од редовна должност, а на фамилијарната пензија — од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето за признавање на правото на пензија.

На осигурениците не им припаѓа правото на зголемување на полната лична пензија според членот 70 став 1 од Законот за пензиското осигурување.

Инвалидско осигурување

Член 7

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност предвидени во Законот за инвалидското осигурување, подразбирајќи ги тука и случаите на телесно оштетување и случаите на опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на службата.

Осигурениците имаат право, во обемот и под условите утврдени во Законот за инвалидското осигурување, на: инвалидска пензија со заштитен додаток и со додаток за помош и нега од страна на друго лице, инвалиднина, професионална рехабилитација со материјално обезбедување во врска со таа рехабилитација, запослување на соодветна работа со надоместоци во врска со користењето на тоа право, како и на надоместок на патните и превозните трошоци.

Член 8

Како своја работа, во смисла на членот 30 од Законот за инвалидското осигурување, се сметаат работите што ги врши осигуреникот како своја свештеничка должност.

Член 9

Инвалидската пензија на осигуреникот се определува од основницата на осигурувањето од членот 3 на овој договор, од која би му била определена личната пензија да се здобил со правото на лична пензија во времето на настапувањето на инвалидност.

Износот на така определената инвалидска пензија содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година.

Член 10

Правото на професионална рехабилитација според одредбите од Законот за инвалидското осигурување го имаат осигурениците на кои Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ во рамките на својата верска дејност не може да им обезбеди друга должност.

Професионалната рехабилитација на осигурениците се врши на начинот определен во членот 104 став 1 точ. 1 и 2 и став 2 на Законот за инвалидското осигурување.

При оценувањето на преостанатата способност на осигуреникот за вршење на својата или друга соодветна работа, инвалидските комисии ќе го земаат предвид и мислењето на Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ.

Член 11

Правото на запослување според одредбите од чл. 111 и 112 на Законот за инвалидското осигурување го имаат осигурениците на кои Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ во рамките на својата верска дејност не може да им обезбеди друга работа.

Член 12

Професионалната рехабилитација и запослувањето на осигурениците ќе се вршат за работните места односно на работните места од онаа категорија на работните места од членот 64 на Законот за пензиското осигурување што ѝ одговара на категоријата на стручната спрема според која се распоредени осигурениците во моментот на настапувањето на инвалидност во основниците на осигурувањето (член 3).

Член 13

Заради определување на надоместокот од членот 128 на Законот за инвалидското осигурување, како плата со постојани додатоци во смисла на тој член се смета основницата на осигурувањето од членот 3 на овој договор во која осигуреникот бил распореден во моментот на настапувањето на инвалидност.

Придонеси за социјално осигурување

Член 14

За социјалното осигурување што се спроведува според овој договор, се плаќаат придонеси.

Придонесите за социјално осигурување на осигурениците се определуваат од основниците на придонесите.

Како основница за пресметување и плаќање на придонесот се зема основницата на осигурувањето од членот 3 на овој договор, наголемена за 60%.

Пресметувањето на придонесите се врши по стопите на придонесите што, во смисла на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, ги определуваат собраните на комуналните заедници на социјалното осигурување и собраните на републичките заедници на социјалното осигурување.

Придонесите за социјално осигурување на осигурениците се должни да ги плаќаат црковните окружја на Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ за осигурениците на своето подрачје.

За социјалното осигурување што се спроведува според овој договор, не се плаќаат додатни придонеси.

Член 15

Користењето на правата според овој договор е обусловено со уредно плаќање на придонесите за социјално осигурување, со тоа што користењето на правата не може да се започне ако стасаните придонеси не се уплатени до крајот на наредниот месец по месецот во кој стасале за уплатување. Запреното користење на правата се воспоставува од денот на подмирувањето на сите стасани неуплатени придонеси.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 16

Црковните окружја на Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ се должни за своите осигуреници да му ги поднесуваат на комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје имаат свое седиште пропишаните пријави со документацијата потребна за распоредување според членот 3 од овој договор.

Комуналниот завод за социјално осигурување односно неговиот орган за тоа овластен го распоредува со решение осигуреникот во основницата на осигурувањето.

Решението за распоредување на осигуреникот му се доставува на осигуреникот и на подносителот на пријавата.

Член 17

Правото на лична и инвалидска пензија се остварува со поднесување на барање од страна на осигуреникот, а правото на фамилијарна пензија со поднесување на барање од страна на членот на фамилијата на умрениот осигуреник. Тоа барање му се поднесува на комуналниот завод за социјално осигурување определен во смисла на членот 161 став 1 точка 3 од Законот за организацијата и финан-

сирањето на социјалното осигурување, преку Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ.

Член 18

Правото на професионална рехабилитација и правото на запослување ги остварува осигуреникот со поднесување на барање до комуналниот завод за социјално осигурување кај кој е пријавен на осигурување — преку Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ кој кон барањето доставува и свое мислење во смисла на чл. 10 и 11 од овој договор.

Инвалидските комисии од чл. 186 и 187 на Законот за инвалидското осигурување се должни, пред да дадат оценка и мислење во смисла на членот 191 на тој закон, да прибават мислење од Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Активните осигуреници ќе се распоредат во основните на осигурувањето од членот 3 на овој договор.

Личните, фамилијарните и инвалидските пензии, определени или преведени според Договорот за социјално осигурување на свештениците на Сојузот на баптистичките цркви од 23 април 1960 година, ќе се преведат со распоредување на осигурениците во основните на осигурувањето од членот 3 на овој договор според нивната стручна спрема и пензискиот стаж што се утврдени во поранешното решение, и од тие основици на осигурувањето ќе се определат новите износи на пензиите.

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од овој член припаѓаат од 1 јануари 1964 година.

Распоредувањето на осигурениците во смисла на ставот 1 од овој член и преведувањето на пензиите во смисла на ставот 2 од овој член, ќе се извршат по службена должност.

Член 20

На осигурениците и на членовите на нивните фамилии кои врз основа на поранешните прописи и договори не се здобиле или го изгубиле правото на пензија, а ги исполнуваат условите предвидени во главата XIII на Законот за пензиското осигурување, ќе им се признае односно ќе им се воспостави, на нивно барање, правото на пензија ако на 1 јануари 1958 година ги исполнувале условите од тој закон.

На членовите на фамилијата на осигуреникот загинали, умрени или исчезнати под околностите од членот 249 на Законот за пензиското осигурување ќе им се признае, на нивно барање, правото на фамилијарна пензија во обемот и под условите што се определени во тој член — ако таквите осигуреници вршеле свештеничка служба како едино или главно занимање непосредно пред настапувањето на околностите наведени во тој член, или ако во тоа време биле во свештеничката служба поради околностите од членот 33 на Законот за пензиското осигурување.

Член 21

На социјалното осигурување што се спроведува според овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување, Законот за пензиското осигурување и Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 22

Поблиски упатства за примствување на овој договор донесува, по потреба, Сојузниот завод за социјално осигурување во спогодба со Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ.

Член 23

Овој договор може да го раскине секоја договорна страна со отказ, чиј рок изнесува три месеци.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално

осигурување на свештениците на Сојузот на баптистичките цркви од 23 април 1960 година.

Член 25

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2823

21 март 1964 година

Белград

За Сојузот на баптистичките цркви во СФРЈ

Генерален секретар,
Стјепан Оршиќ, с. р.

За Сојузниот завод за социјално осигурување

Директор,
Милорад Зориќ, с. р.

327.

Врз основа на членот 87 од Законот за здравствено-но осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), во согласност са Сојузниот секретаријат за труд, а по прибавено мислење од републичките заводи за социјално осигурување, Сојузниот завод за социјално осигурување и Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ склучуваат

ДОГОВОР

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕШТЕНИЦИТЕ НА СТАРОКАТОЛИЧКИТЕ ЦРКВИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира социјалното осигурување на свештениците на старокатоличките цркви.

Права од социјалното осигурување определени со овој договор ги имаат бискупите, управителите на жупи, свештениците и таковите на старокатоличките цркви што му припаѓаат на Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ (во понатамошниот текст: осигурениците).

Член 2

Осигурениците имаат право на здравствено, инвалидско и пензиско осигурување.

Права од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување ги имаат осигурениците и членовите на нивните фамилии во обемот и под условите пропишани со Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување и Законот за пензиското осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Основици на осигурувањето

Член 3

Заради определување на паричните износи на права од социјалното осигурување, осигурениците се распоредуваат според стручната спрема и пензискиот стаж во основици на осигурувањето, и тоа:

1) осигурениците со висока стручна спрема:		основица на осигурувањето
со стаж		Динари
	до 5 години	17.800
над	5 до 10 "	19.000
"	10 до 15 "	20.200
"	15 до 20 "	21.500
"	20 до 25 "	22.900
"	25 до 30 "	24.400
"	30 "	26.000

2) осигурениците со виша стручна спрема:		основица на осигурувањето
со стаж		Динари
	до 5 години	16.800
над	5 до 10 "	17.800
"	10 до 15 "	19.000
"	15 до 20 "	20.200
"	20 до 25 "	21.500
"	25 до 30 "	22.900
"	30 "	24.400

3) осигурениците со средна стручна спрема:		основица на осигурувањето
со стаж		Динари
	до 5 години	14.800
над	5 до 10 "	15.700
"	10 до 15 "	16.800
"	15 до 20 "	17.800
"	20 до 25 "	19.000
"	25 до 30 "	20.200
"	30 "	21.500

4) другите осигуреници:		основица на осигурувањето
со стаж		Динари
	до 5 години	12.800
над	5 до 10 "	12.800
"	10 до 15 "	13.400
"	15 до 20 "	14.000
"	20 до 25 "	14.800
"	25 до 30 "	15.700
"	30 "	16.800

По исклучок, републичкиот завод за социјално осигурување може, по прибавено мислење од Сојузната комисија за верски прашања, да му определи на претседателот на Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ пензиски основ поголем од највисоката основица на осигурувањето од точката 1 на ставот 1 од овој член, а за бискупите може да определи пензиски основ поголем од основиците на осигурувањето од точката 1 на ставот 1 од овој член, но не поголем од 41.800 динари.

Пензиски стаж

Член 4

Во пензиски стаж на осигурениците им се смета:

1) времето поминато во осигурување според договорите за социјално осигурување;

2) времето поминато во вршењето на свештеничка служба до востановувањето на социјалното осигурување на свештениците на старокатоличките цркви;

3) другото време што се признава како работен или посебен стаж според Законот за пензиското осигурување и Законот за инвалидското осигурување.

Ако признавањето на определен период во пензиски стаж според Законот за пензиското осигурување и Законот за инвалидското осигурување е условено со стапување во работен однос или со определено траење или престанок на работниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со стапувањето во свештеничка служба на старокатоличката црква односно со соодветно траење или престанок на таа служба.

Здравствено осигурување

Член 5

Надоместокот на личниот доход се определува од основиците на осигурувањето од членот 3 на овој договор.

Надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа од членот 48 став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигурување им припаѓа на управителите на жупи и на свештениците од триесет и првиот ден на непрекинатото траење на таа неспособност, а на другите осигуреници — од првиот ден на привремената неспособност.

Привремената неспособност за работа што ќе настане во рок од 30 дена од денот на престанокот на поранешното болување се смета како продолжување на поранешната неспособност за работа во поглед на признавањето на правото на надоместок на личниот доход според ставот 2 од овој член.

Одредбите од Законот за здравственото осигурување што се однесуваат на работата со скратено работно време во текот на траењето на привремената неспособност за работа и на правото на надоместок на личниот доход за тоа време, како и во случај на спреченост за работа во текот на работниот ден (чл. 50, 51 и 63 на Законот за здравственото осигурување), нема да се применуваат на осигурениците.

Пензиско осигурување

Член 6

Осигурениците се здобиваат со правото на полна лична пензија кога ќе наполнат 60 години живот и кога ќе ги исполнат и другите услови предвидени во Законот за пензиското осигурување.

Пензиите (лични и фамилијарни) се определуваат од основиците на осигурувањето од членот 3 на овој договор. Износот на пензијата определен од основицата на осигурувањето содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62).

Исплатата на личната пензија тече од првиот ден на наредниот месец по разрешувањето на осигуреникот од редовна должност, а на фамилијарната пензија — од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето за признавање на правото на пензија.

Осигурениците немаат право на зголемување на полната лична пензија според членот 70 став 1 од Законот за пензиското осигурување.

Инвалидско осигурување

Член 7

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност предвидени во Законот за инвалидското осигурување, погразбирајќи ги тука и случаите на телесно оштетување и случаите на опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на службата.

Осигурениците имаат право, во обемот и под условите утврдени во Законот за инвалидското осигурување, на: инвалидска пензија со заштитен додаток и со додаток за помош и нега од страна на друго лице, инвалиднина, професионална рехабилитација со материјално обезбедување во врска со таа рехабилитација, запослување на соодветна работа со надоместоци во врска со користењето на тоа право, како и на надоместок на патните и превозните трошоци.

Член 8

Како своја работа, во смисла на членот 30 од Законот за инвалидското осигурување, се сметаат работите што ги врши осигуреникот како своја свештеничка должност.

Член 9

Инвалидската пензија на осигуреникот се определува од основицата на осигурувањето од членот 3 на овој договор, од која би му била определена личната пензија да се здобил со правото на лична пензија во времето на настапување на инвалидност.

Износот на така определената инвалидска пензија содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година.

Член 10

Правото на професионална рехабилитација според одредбите од Законот за инвалидското осигурување го имаат осигурениците на кои Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ не може да им обезбеди друга должност во рамките на својата верска должност.

Професионалната рехабилитација на осигурениците се врши на начинот определен во членот 104 став 1 точ. 1 и 2 и став 2 на Законот за инвалидското осигурување.

При оценувањето на преостанатата способност на осигуреникот за вршење на својата или друга соодветна работа, инвалидските комисији ќе го земаат предвид и мислењето на Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ.

Член 11

Правото на запослување според одредбите од чл. 111 и 112 на Законот за инвалидското осигурување го имаат осигурениците на кои Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ во рамките на својата верска дејност не може да им обезбеди друга работа.

Член 12

Професионалната рехабилитација и запослувањето на осигурениците се вршат за работните места односно на работните места од онаа категорија на работните места од членот 64 на Законот за пензиското осигурување што ѝ одговара на категоријата на стручната спрема според која е распореден осигуреникот во моментот на настапувањето на инвалидноста.

Член 13

Заради определување на надоместокот од членот 128 на Законот за инвалидското осигурување, како плата со постојани додатоци во смисла на тој член се смета основницата на осигурувањето од членот 3 на овој договор во која осигуреникот е распореден во моментот на настапувањето на инвалидноста.

Придонеси за социјално осигурување

Член 14

За социјалното осигурување што се спроведува според овој договор, се плаќаат придонеси.

Придонесите за социјално осигурување на осигурениците се определуваат од основците на придонесите.

Како основница за пресметување и плаќање на придонесот се зема основницата на осигурувањето од членот 3 на овој договор, наголемена за 60%.

Пресметувањето на придонесите се врши по стопите на придонесите што, во смисла на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, ги определуваат собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување и собранијата на републичките заедници на социјалното осигурување.

Придонесите за социјално осигурување на осигурениците се должни да ги плаќаат бискупските уреди за осигурениците на своето подрачје.

За социјалното осигурување на осигурениците според овој договор, не се плаќаат додатни придонеси.

Член 15

Користење на правата според овој договор е обусловено со уредно плаќање на придонесите за социјално осигурување, со тоа што користењето на правата не може да се започне ако стасаните придонеси не се уплатени до крајот на наредниот месец по месецот во кој стасале за уплатување. Запреното користење на правата се воспоставува од денот на подмирувањето на сите стасани неплатени придонеси.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 16

Бискупските уреди односно жупните совети на Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ се должни за своите осигуреници да му ги поднесуваат на комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје имаат седиште пропишаните пријави со документацијата потребна за распоредување според членот 3 од овој договор.

Комуналниот завод за социјално осигурување односно неговиот орган за тоа овластен го распоредува со решение осигуреникот во основницата на осигурувањето.

Решението за распоредување му се доставува на осигуреникот и на подносителот на пријавата.

Член 17

Правото на лична и инвалидска пензија се остварува со поднесување на барање од страна на осигуреникот, а правото на фамилијарна пензија со поднесување на барање од страна на членот на фамилијата на умрениот осигуреник. Ова барање му се поднесува на комуналниот завод за социјално осигурување определен во смисла на членот 161 став 1 точка 3 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, преку бискупскиот уред.

Член 18

Правото на професионална рехабилитација и правото на запослување ги остварува осигуреникот со поднесување на барање до комуналниот завод за социјално осигурување кај кој е пријавен на осигурување — преку Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ, кој кон барањето доставува и свое мислење во смисла на чл. 10 и 11 од овој договор.

Инвалидските комисији од чл. 186 и 187 на Законот за инвалидското осигурување се должни, пред да дадат оценка и мислење во смисла на членот 191 на тој закон, да прибават и мислење од Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Активните осигуреници ќе се распоредат во основците на осигурувањето од членот 3 на овој договор.

Личните, фамилијарните и инвалидските пензии, определени или преведени според Договорот за социјално осигурување на свештениците на Сојузот на старокатоличките цркви од 27 февруари 1959 година, ќе се преведат со распоредување на осигурениците во основците на осигурувањето од членот 3 на овој договор според нивната стручна опрема и пензискиот стаж што се утврдени во поранешното решение, и од тие основици на осигурувањето ќе се определат новите износи на пензиите.

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од овој член припаѓаат од 1 јануари 1964 година.

Распоредување на осигурениците во смисла на ставот 1 од овој член и преведувањето на пензиите во смисла на ставот 2 од овој член, ќе се извршат по службена должност.

Член 20

На членовите на фамилијата на осигуреникот загинали, умрени или исчезнати под околностите од членот 249 на Законот на пензиското осигурување ќе им се признае, на нивно барање, правото на фамилијарна пензија во обемот и под условите што се определени во тој член — ако тие осигуреници вршеле свештеничка служба како едно или главно занимање непосредно пред настапувањето на околностите наведени во тој член, или ако во тоа време биле вон свештеничката служба поради околностите од членот 33 на Законот за пензиското осигурување.

Член 21

На социјалното осигурување на осигурениците ќе се применуваат, ако со овој договор не е определено поинаку, одредбите од Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување, Законот за пензиското осигурување и Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Член 22

Поблиски упатства за применување на овој договор донесува, по потреба, Сојузниот завод за социјално осигурување во спогодба со Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ.

Член 23

Овој договор може да го раскине секоја договорна страна со отказ, чиј рок изнесува три месеци.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално

осигурување на свештениците на Сојузот на старокатоличките цркви, од 27 февруари 1959 година.

Член 25

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2824/64

21 март 1964 година

Белград

За Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ

Генерален секретар,

др Милан М. Добровољац, с. р.

За Сојузниот завод за социјално осигурување

Директор,

Милорад Зорик, с. р.

328.

Врз основа на членот 87 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за труд, по прибавено мислење од републичките заводи за социјално осигурување, Сојузниот завод за социјално осигурување и Здружението на артистите на Југославија, склучуваат

ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА АРТИСТИТЕ ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира социјалното осигурување на артистите — членови на Здружението на артистите на Југославија (во понатамошниот текст: Здружението), на кои самостојната артистичка дејност им е едино или главно занимање (во понатамошниот текст: осигурениците).

Член 2

Како артисти, во смисла на овој договор, се сметаат: акробати, еквилибристи, воздушни акробати, балансери, жонглери, дресери, маѓесници (манипулатори), имитатори, факири, технички атлети, акробати на велосипеди и моторцикли, музички кловнови, музички артисти, музички комичари, музички пародисти, циркуски кловнови, комичари, акробати на жица, акробати-јавачи, играчи, степлисти, кореографи на игри, вентрилоквисти (изведувачи на стомачен говор), артисти со марионети, артисти-инструктори, артисти — режисери на артистички програми, како и асистенти на артисти додека се врзани за определена артистичка точка.

Член 3

Осигурениците имаат право на здравствено, инвалидско и пензиско осигурување.

Правата од ставот 1 на овој член ги стекнуваат осигурениците за себеси и за членовите на својата фамилија во обемот и под условите пропишани со Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување и Законот за пензиското осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 4

Својството на осигуреник, врз кое се заснова правото на социјално осигурување, како и времето поминато во артистичка дејност до востановувањето на социјалното осигурување на артистите што се признава во пензиски стаж, го утврдува во секој одделен случај со решение комисијата за социјално осигурување на артистите, што ја образува републичкиот завод за социјално осигурување од претставници на републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата, републичкиот завод за социјално осигурување и Здружението.

По жалбата против решението на комисијата од ставот 1 на овој член решава во втор степен републичкиот завод за социјално осигурување.

Постапката за признавање на својството на осигуреник се поведува по барањето што го поднесува артистот преку Здружението.

Социјалното осигурување на осигуреникот настанува со денот на поднесувањето на барањето до Здружението.

Конечното решение за утврдување на својството на осигуреник комисијата од ставот 1 на овој член им го доставува на комуналниот завод за социјално осигурување и на осигуреникот.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Пензиски стаж

Член 5

Во пензиски стаж на осигурениците им се смета:

- 1) времето поминато во осигурување според договорите за социјално осигурување;

- 2) времето поминато во вршење на артистичка дејност по 15 мај 1945 година до востановувањето на социјалното осигурување на артистите, што ќе го утврди комисијата од членот 4 на овој договор. Времето поминато во вршење на артистичка дејност пред 15 мај 1945 година, се признава во пензиски стаж на начинот определен во членот 43 од Законот за пензиското осигурување;

- 3) другото време што се признава во пензиски стаж според одредбите за работниот или посебниот стаж.

Ако признавањето на определен период во пензиски стаж според Законот за пензиското осигурување е обусловено со стапување во работен однос или со определено траење или престанок на работниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со започнувањето на артистичката дејност односно со соодветното траење или престанок на таа дејност.

Основица на осигурувањето

Член 6

Паричните износи на правата од социјалното осигурување на осигурениците се пресметуваат од основницата на осигурувањето, која изнесува 16.750 динари.

Осигуреникот може, на свое барање, да се распореди во една од следните слободно избрани основици на осигурувањето: 19.200, 21.800 и 24.900 динари.

Здравствено осигурување

Член 7

Надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа од членот 48 став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигурување му припаѓа на осигуреникот од осмиот ден на непрекинатото траење на таа неспособност.

Надоместокот на личниот доход се определува од основницата на осигурувањето од членот 6 став 1 на овој договор.

Ако за последните шест месеци пред настапувањето на спреченоста за работа осигуреникот ја менувал основницата на осигурувањето, надоместокот на личниот доход се определува од просекот на основниците на осигурувањето од тие шест месеци.

Одредбите од Законот за здравственото осигурување што се однесуваат на работата со скратено работно време во текот на траењето на привремената неспособност односно заради хранење на дете, и правото на надоместок на личниот доход за тоа време, како и во случај на спреченост за работа во текот на работниот ден (чл. 50, 51, 63 и 71 на Законот за здравственото осигурување), нема да се применуваат на осигурениците.

Пензиско осигурување

Член 8

Со правото на лична пензија осигурениците се здобиваат под условите од Законот за пензиското

осигурување кога ќе наполнат три години во осигурување според договорот за социјално осигурување на артистите.

Во рокот од три години од ставот 1 на овој член се засметува и времето поминато во работен однос по 15 мај 1945 година, како и периодите од членот 31 на Законот за пензиското осигурување.

Личната пензија се определува од основицата на осигурувањето од членот 6 став 1 на овој договор.

Ако основицата на осигурувањето по барање на осигуреникот е менувана (член 6 став 2), личната пензија се определува од просекот на основиците на осигурувањето во кои осигуреникот ги поминал последните пет години на осигурување пред пензионирањето.

Износот на пензијата (лична и фамилијарна) определен според ставот 1 или 2 на овој член содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62).

Личната и фамилијарната пензија остварена врз основа на овој договор припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето за признавање на правото на пензија.

Личната пензија не припаѓа за времето на вршењето на артистичка или друга самостојна дејност.

Член 9

На членовите на фамилијата на осигурениците загинали, умрени или исчезнати под околностите од членот 249 на Законот за пензиското осигурување ќе им се признае, на нивно барање, правото на фамилијарна пензија во обемот и под условите определени во тој член, ако тие осигуреници се занимавале со артистичка дејност непосредно пред настапувањето на околностите наведени во тој член, или ако во тоа време не можеле да се занимаваат со артистичка дејност поради причините наведени во членот 35 на тој закон.

Инвалидско осигурување

Член 10

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност предвидени во Законот за инвалидското осигурување, подразбирајќи ги тука и случаите на телесно оштетување и случаите на опасност од настапување на инвалидност.

Осигурениците имаат право, во обемот и под условите утврдени во Законот за инвалидското осигурување, на: инвалидска пензија со заштитен додаток и со додаток за помош и нега од страна на друго лице, инвалиднина, професионална рехабилитација со материјално обезбедување во врска со таа рехабилитација, запослување со надоместоци во врска со користењето на тоа право, како и на надоместок за патните и превозните трошоци.

Како своја работа во смисла на членот 30 од Законот за инвалидското осигурување се подразбира кругот на артистичките изведувања во рамките на артистичкото занимање од членот 2 на овој договор.

Член 11

Инвалидската пензија на осигуреникот се определува од основицата на осигурувањето од членот 6 на овој договор од која би му била определена личната пензија да се здобил со правото на лична пензија во времето на настапувањето на инвалидоста.

Износот на инвалидската пензија определен според ставот 1 од овој член содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година.

Инвалидската пензија остварена врз основа на договорот за социјално осигурување на артистите

не припаѓа за времето на вршењето на артистичката или друга самостојна дејност.

Член 12

Право на професионална рехабилитација имаат осигурениците кои поради природата на настанатата инвалидност не можат своето дотогашно артистичко занимање да го заменат со некое друго артистичко занимање од членот 2 на овој договор.

Со професионалната рехабилитација се оспособуваат за работите од III категорија осигурениците распоредени во основицата од 20.450 динари или поголема, а другите осигуреници — за работите од IV категорија (член 64 на Законот за пензиското осигурување).

Член 13

Право на запослување го имаат осигурениците — инвалиди на трудот од II и III категорија способни за работа на друга соодветна работа без професионална рехабилитација или со професионална рехабилитација оспособените инвалиди на трудот, кои поради природата на инвалидност не можат повеќе да вршат артистичка дејност од кое и да е занимање од членот 2 на овој договор.

Во поглед на категориите на работното место при запослувањето ќе се применуваат одредбите од членот 12 став 2 на овој договор.

Член 14

Како плата со постојани додатоци, пропишана односно определена за работното место во смисла на членот 128 од Законот за инвалидското осигурување, се смета износот на основицата на осигурувањето според која осигуреникот е осигурен во моментот на настапувањето на инвалидност.

ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 15

За социјалното осигурување што се спроведува според овој договор, се плаќаат придонесите предвидени со Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Како основица на придонесот за одделен осигуреник се зема основицата на осигурувањето од членот 6 на овој договор наголемена за 60%.

Придонесите за социјално осигурување се пресметуваат по стопите определени според Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Придонесите за социјално осигурување не се плаќаат за времето за кое на осигуреникот му припаѓа надоместок на личниот доход.

Член 16

Придонесите за социјално осигурување ги плаќа секој осигуреник за себеси.

Користењето на правата според овој договор е обусловено со уредно плаќање на придонесите, со тоа што користењето на правата не може да се започне ако стасаниот придонес не е уплатен до крајот на наредниот месец по месецот во кој стасал за уплатување придонесот. Запреното користење на правата се воспоставува од денот на подмирувањето на сите стасани неуплатени придонеси.

Член 17

Ако осигуреникот е ангажиран од страна на артистичка или друга организација, и за времето на тој ангажман не е социјално осигурен како лице во работен однос, со договорот за ангажман или со посебна спогодба помеѓу тој осигуреник и организацијата обврската за плаќање на придонесот за времето на ангажманот може да ја преземе таа организација.

Преземањето на обврската за плаќање на придонесот од страна на организацијата според ставот 1 од овој член ќе важи ако таквиот договор од-

носно спогодба му е доставена на надлежниот завод за социјално осигурување најдоцна до денот на стасаноста на придонесот за плаќање за периодот на договорениот ангажман.

Член 18

Осигуреникот ангажиран во странство има право на здравствена заштита во странство ако таму е ангажиран по одобрение односно со согласност од надлежните органи во Југославија и ако го плаќа посебниот придонес пропишан за лицата во работен однос, и тоа само за времето на ангажманот за кој е дадено одобрение односно согласност.

Во случаите од ставот 1 на овој член како плата во Југославија се зема основницата по која е осигурен осигуреникот.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 19

Здружението е должно да води потребни евиденции за своите членови.

Органите на социјалното осигурување се овластени да ги контролираат евиденциите што ги води Здружението за своите членови.

Член 20

Секој осигуреник е должен уредно да го известува Здружението и органите на социјалното осигурување за сите промени што влијаат врз правата и обврските од социјалното осигурување, а особено за престанокот на занимавањето со артистичка дејност, за ангажирањето во странство, за стапувањето во работен однос и друго.

Пријавата на осигурување за членовите на фамилијата се должни да ја поднесуваат самите осигуреници непосредно до надлежниот орган на социјалното осигурување, и тоа откако со конечно решение ќе им биде признаено својството на осигуреник.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Комуналните заводи за социјално осигурување ќе ги распоредат во основницата на осигурувањето од членот 6 став 1 на овој договор сите активни осигуреници.

Член 22

Личните, инвалидските и фамилијарните пензии определени или преведени според Договорот за социјално осигурување на артистите од 20 јуни 1960 година, ќе се преведат со распоредување на осигурениците во основницата на осигурувањето од членот 6 став 1 на овој договор, и од таа основница ќе се определат новите износи на пензиите.

Личните, инвалидските и фамилијарните пензии определени од основните предвидени со членот 3 став 1 точка 1 на Договорот за социјално осигурување на артистите од 30 јуни 1960 година, за истакнатите артисти ќе се определат од основницата на осигурувањето од 21.850 динари.

Пензиите определени според ставот 1 или 2 на овој член припаѓаат од 1 мај 1964 година.

Преведувањето на пензиите според ст. 1 и 2 на овој член ќе се изврши по службена должност, врз основа на фактите утврдени во поранешното решение за пензионирање односно за преведување.

Член 23

Артистот што поднесол барање за признавање на својството на осигуреник може, на свое барање, да се вклучи во здравственото осигурување, и тоа само во поглед на правото на здравствена заштита, до конечното решение на неговото барање за при-

знавање на својството на осигуреник, ако за тоа време плаќа придонес за здравствено осигурување.

Во случајот од ставот 1 на овој член артистот не се здобива со право на здравствена заштита за членовите на својата фамилија.

Член 24

По жалбите против решенијата донесени врз основа на членот 4 од Договорот за социјално осигурување на артистите од 30 јуни 1960 година, второстепеното решение ќе го донесе републичкиот завод за социјално осигурување.

Член 25

На социјалното осигурување на осигурениците ќе се применуваат одредбите од Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување, Законот за пензиското осигурување и Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 26

Поблиски упатства за применување на овој договор донесува, по потреба, Сојузниот завод за социјално осигурување во спогодба со Здружението.

Член 27

По исклучок од одредбата на членот 8 став 4 на овој договор, додека не изминат пет години од денот определен за применување на овој договор личната пензија ќе се определува од просекот на основниците на осигурувањето кој се утврдува така што за периодот од денот определен за почеток на применувањето на овој договор до пензионирањето се земаат основниците во кои бил распореден осигуреникот, а за остатокот до пет години — основницата од 16.750 динари.

На начинот определен во ставот 1 на овој член ќе се постапи и ако осигуреникот не поминал пет години во осигурување според договорот за социјално осигурување на артистите.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално осигурување на артистите од 30 јуни 1960 година.

Член 29

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2825/64

21 март 1964 година

Белград

За Здружението на артистите на Југославије За Сојузниот завод за социјално осигурување
Претседател, Директор,

Никола Варга, с. р. Милорад Зорик, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАТОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КЕНИЈА

I

Се назначува

Милан Стојаковиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни

работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кенија.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3

28 мај 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 20 од 20 мај 1964 година објавува:

Закон за пренесување работи од надлежноста на околските врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.

Во бројот 21 од 23 мај 1964 година објавува:

Закон за здравственото осигурување на земјоделците;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Институтот за испитување на лековити растенија во Белград;

Решение за именување членова на Советот на Вишата педагошка школа за економика на домаќинството во Белград;

Решение за именување член на Советот на Вишата техничка школа во Чачак;

Решение за именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Чачак;

Исправка на Уредбата за постапката за спроведување на првите избори на органите на управувањето во работните организации.

Во бројот 22 од 30 мај 1964 година објавува:

Закон за игрите на среќа;

Закон за измени и дополненија на Законот за распределбата, располагањето и управувањето со средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за Завршната сметка на резервниот фонд на СРС за 1963 година;

Закон за измена и дополнение на Законот за ловот;

Закон за уредувањето и одржувањето на гробиштата на борците;

Одлука за користењето на посебната буџетска резерва издвоена од приходите на општествено-политичките заедници во 1964 година;

Уредба за составот, изборот и отповикот на собранијата на заедниците на социјалното осигурување на земјоделците;

Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија;

Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд.

СОДРЖИНА:

	Страна
312. Основен закон за рударството (пречистен текст) — — — — —	421
313. Одлука за исплата на додаток на пензија во 1964 година — — — — —	434
314. Резолуција за основните насоки за понатамошен развој на стопанскиот систем —	435
315. Препорака за понатамошната работа на сузбивањето на криминалот и на некои други општествено штетни појви — —	438
316. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдувањето и распределбата на доходот на погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство — — — — —	439
317. Решение за интересната стопа за кредитот даден на Собранието на град Белград во 1962 година за изградба на комунални објекти во Нов Белград — — —	440
318. Решение за интересната стопа за кредитот што му се дава на Собранието на град Белград во 1964 година за изградба на комунални објекти во Нов Белград —	440
319. Правилник за измени на Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба — — — — —	440
320. Наредба за дополненија на Наредбата за минимумот на средствата со кои стопанската организација мора да располага за вршење дворешнотрговски работи — —	440
321. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за Тарифата за наплата на жиговината и други надоместоци за преглед и типско испитување на мерила —	441
322. Наредба за определување на установите за вршење суперанализи на предмети за општа употреба — — — — —	442
323. Упатство за примена на Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитните и други банкарски работи врз вонредните отплати на кредитите за почетниот фонд на обртните средства — — — — —	422
324. Упатство за измена и дополнение на Упатството за општествените средства што можат да се орочуваат кај банките и да се користат за вложување во обврзници и благајнички записи — — —	442
325. Решение за измени и дополненија на Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници — — —	443
326. Договор за социјално осигурување на свештениците на баптистичките цркви —	444
327. Договор за социјално осигурување на свештениците на старокатоличките цркви	446
328. Договор за социјално осигурување на артистите — — — — —	459

Издава: Новинска уставова „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград